



## ПРОСПЕКТ

**Назив на друштвото:** Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД  
Велес.

[www.kristal.com.mk](http://www.kristal.com.mk)

**Адреса:** ул. Алексо Демниевски-Бауман бр. 18, Република Македонија со  
седиште во Велес.

---

**Котација на акциите на Акционерското друштво**

**ПИ БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес**

**на**

**Официјалниот Пазар на Македонската Берза АД Скопје**

---

До Македонската Берза АД Скопје е доставено барање за котација на акциите на Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес на Официјалниот Пазар на берзата. Номиналната вредност на акциите на Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес изнесува 25,56 ЕВРА. Барањето за котација се однесува на 408.712 обични акции со право на глас и 107.288 приоритетни партиципативни акции.

Пред котацијата на Официјалниот Пазар на Македонската Берза АД Скопје, со акциите на Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес се тргувало на Редовниот Пазар на Македонската Берза.

Покровител на котација

**ИЛИРИКА ИНВЕСТМЕНТС АД СКОПЈЕ**  
Ул. Даме Груев бр16, БЦ Палома Бјанка, Скопје



**ILIRIKA**

Април 2013

## ИЗЈАВА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ НА ДРУШТВОТО

Претседателот на Одбор на директори Дилба Јордановска на издавачот ја прифаќа одговорноста за содржината на овој Проспект:

„Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој Проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој Проспект,,.

Проспектот е изготвен согласно Правилникот за котација на хартии од вредност на Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје и Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност ( Службен весник на Република Македонија број 13/2013 година).

Ревизор на годишните сметки БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес за 2012 и 2011 година е ревизорската куќа „РЕВИЗИЈА АНДОНОВСКИ“ ТП Куманово.

Покровител на котацијата на Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес е брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје.

Банки на издавачот:

- Шпаркасе банка	250001000084467
- Тутунска банка	210040553060122
- Стопанска банка Скопје	200000002523059
- Стопанка банка Битола	500000000599002

Проспектот не претставува ни понуда за продажба, ниту повик за купување на акциите на Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес. Проспектот не смее да се смета за препорака за купување на акции на Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес, а секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на финансиската состојба и работењето на Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес.

Потпис

---

## 1. Податоци за издавачот и капиталот на издавачот

### 1) Назив и седиште на издавачот:

Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес со седиште на ул. Алексо Демниевски-Бауман бр. 18, Велес Република Македонија.

### 2) Тековна состојба од Трговскиот регистар не постара од три дена:

- во прилог на проспекто

### 3) Износот на вкупниот капитал, поодделните родови на акции со нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност на секој род:

- Основна главнина: \_\_\_\_\_ 13.188.960 ЕВРА  
- Број на издадени обични акции: \_\_\_\_\_ 408.712  
- Број на издадени приоритетни акции: \_\_\_\_\_ 107.288  
- Номинална вредност на 1 акција: \_\_\_\_\_ 25,56 ЕВРА

### 4) Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции;

- Во Статутот на друштвото од Април 2010 година (пречистен текст) предвидени се правата кои произлегуваат од акциите и промените во капиталот во одредбите од членовите 19-48.

### 5) Промените во структурата на капиталот во последните три години, во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал:

- 408.712 обични акции \_\_\_\_\_ 79,20 %  
- 107.288 приоритетни акции \_\_\_\_\_ 20,80 %

На 03.01.2013 извршена е продажба на 10.000 приоритетни акции кои беа во сопственост на ФПИОМ и кои со нивната продажба се конвертираа во обични акции.

### 6) Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, со опис за правилата и процедурите на конверзија;

- не се издадени конвертабилни хартии од вредност

### 7) Имињата на акционерите кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас:

а. ПИ Благој Ѓорев АД Велес (сопствени акции) \_\_\_\_\_ 24,86%  
б. Горанчо Лазов \_\_\_\_\_ 16,41%  
ц. Варади ДОО Штип \_\_\_\_\_ 14,38%  
д. Јака 80 АД Радовиш \_\_\_\_\_ 12,14%  
е. Агро-Ели ДООЕЛ Велес \_\_\_\_\_ 11,79%

8) Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени друштва, краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот на акциите во сопственост на издавачот:

- Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес не поседува мнозинско учество во други друштва;

9) Ревидирани финансиски извештаи на издавачот и/или консолидирани ревидирани финансиски извештаи на издавачот и неговите зависни друштва, за претходните две години: 2012; 2011;

- во прилог на проспектот

10) Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби, или понуди за преземања други друштва:

- Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес нема започната постапка за статусни промени, односно отпочната постапка за издавање на акции заради спојување, поделби или понуди за преземање на други друштва.

## **2. Деловни активности на издавачот.**

2.1 Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните производи и услуги:

Основната дејност на Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес од која ги остварува приходите е производство на масла и масти.

Основното производство се остварува во следните капацитети:

- Капацитет за преработка на маслодајни семиња и тоа сончоглед, репка, соја во зрно;
- Рафинерија за производство на масло со капацитет од 100 тони дневно;
- Линија за амбалажирање на масло за јадење од преку 100 тони дневно;
- Капацитет за производство на маргарин и други тврди масти од 7.000 тона годишно;
- Производство на кондиторски производи-алва, локум, желе, мармалад;
- Производство на оцет-алкохол, вински и јаболков.

2.2 Информација за значајни нови производи:

- Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес во текот на 2012 година вовеле редовно производство на :

-маргарин во пакување од 20 грама

2.3 Приказ на приходите од продажба во изминатите три години:

- 2010\_\_\_\_\_547.722.000 мкд
- 2011\_\_\_\_\_649.149.000 мкд
- 2012\_\_\_\_\_609.180.000 мкд

2.4 Краток приказ на степенот на зависност (доколу постои) од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки, доколку истите се од голема важност за работењето на издавачот:

- Не постои зависност.

2.5 Информации за политиката на развојот и истражување на нови производи и постапки, во изминатите три години, доколку се значителни:

- Нема.

2.6 Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на финансиската состојба на издавачот:

- Судски постапки за долг во тек во кои друштвото е тужител се:
  - АД Јака 80 Радовиш за долг на износ - 216.027.033,50 денари;
- Судски постапки за долг во тек во кои друштвото е тужен се:
  - Пела пром с.Гошинце-Куманово за долг на износ - 50.000.000,00 денари.

2.7 Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите три години:

Стручна подготовка	2012	2011	2010
ВСС	21	21	20
ВС	4	4	5
ССС	68	75	83
КВ	44	52	56
ПК	26	28	29
НК	/	/	/
<b>Вкупно:</b>	163	180	193

2.8 Опис и вредност на значителните инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, во последните три години:

	2012	2011	2010
Инвестиции во основни средства	1.Авт.машина за полнење и паковање мали маргарини Вред.2406203мкд 2.Автом.пекерка Вред.914640мкд	1.Опрема за масна киселина вред. 8.055.219мкд 2.Етикетирка вред. 1742540мкд 3.Авт.машина за	3 товарни возила Ивеко вк.вредност 4840788мкд

		полнење и паковањемаргарин вред.3985312	
Вложување во хартии од вредност на други трговски друштва	Нема	Нема	Нема

## 2.9 Место и позиција на издавачот во гранката (описно):

- Од вкупните остварени приходи околу 88% се остварени на домашен пазар. Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес има пазарно учество од масло-15% и маргарин-30%. Главни конкуренти се домашните производители: „Брилијант,, и „Алмакс,, и увоз од странство-Србија: „Дијамант,, , „Витал,, и „Флориол,,.

## 3. Финансиски податоци

### 3.1 Информација за следните финансиски податоци за последните три години:

	Во 000 денари		
	2012	2011	2010
а) вкупни средства	968.055	991.616	1.051.898
б) вкупни обврски	337.822	347.880	407.872
в) добивка пред оданочување	(12.801)	600	507
г) нето добивка по акција	0	0,50	0,50
д) коефициент цена/добивка	0	716	716
ѓ) коефициент цена/книговодствена вредност на акција	0,29	0,29	0,29
е) износ на исплатена дивиденда по акција	0	0	0
ж) дивиденден принос	0	0	0

### 3.2 Податоци за трговските друштва во кои издавачот има мнозинско учество, а кои може да имаат влијание на проценката на имотот и обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и загубата:

- Не постојат друштва во кои што „БЛАГОЈ ЃОРЕВ“ АД Велес има мнозинско учество.

### 3.3 Доколку издавачот има мнозинско учество во други трговски друштва, доставува консолидирани годишни финансиски извештаи;

- Не постојат друштва во кои што „БЛАГОЈ ЃОРЕВ“ АД Велес има мнозинско учество.

3.4 Во консолидираните финансиски извештаи можат да бидат вклучени и друштва во кои издавачот има учество или значајно учество, ако органите на управување на друштвото сметаат дека вклучувањето ќе доведе до поцелосен приказ на имотната состојба и добивката на друштвото со мнозински удел.

- Не постојат друштва со учество или значајно учество

3.5 Кога издавачот го вклучува само консолидираниот финансиски извештај во проспектоот, мора да го наведе износот на консолидирана добивка или загуба по акција, по оданочување, за последните три години:

- Нема консолидирани биланси

#### **4. Податоци за акциите за кои се бара котација**

4.1 Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност:

- Број на издадени обични акции: \_\_\_\_\_ 408.712  
- Број на издадени приоритетни акции \_\_\_\_\_ 107.288  
- Вкупно \_\_\_\_\_ 516.000  
- Номинална вредност на 1 акција: \_\_\_\_\_ 25,56 ЕВРА

4.2 Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, а особено:

- право на глас во собранието на друштвото;
- право на исплата на дел од добивката (дивиденда);
- право на исплата на дел од остатокот на ликвидационата, односно стечајна маса на друштвото.

4.3 Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се однесуваат на: Собранието на акционери, соопштенија за акционерите, право на глас, дивиденда, ликвидација на друштвото, откуп на сопствени акции, водење на акционерската книга

Одредби од статутот (пречистен текст):

- Права кои произлегуваат од акциите член 19 до член 41;
- Свикување и одржување на собрание член 49 до член 70;
- Постапка за измена на статутот и престанок на друштвото член 112 до член 117;


4.4 Статистички податоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од три години

Дневен збиран преглед на трансакции по ХВ во период

Од:01.01.2010 До:29.03.2013

Датум	Количина	Вредност	Мак.	Мин.	Просечна цена	Вкупно трансакции	% пром.
16.04.2010	80	56.000,00	700	700	700	1	0
21.04.2010	240	168.000,00	700	700	700	3	0
28.04.2010	10	6.000,00	600	600	600	1	-14,29
03.05.2010	20	12.000,00	600	600	600	2	0
20.05.2010	100	70.000,00	700	700	700	1	16,67
07.06.2010	230	161.000,00	700	700	700	1	0
08.06.2010	10	7.000,00	700	700	700	1	0
13.07.2010	162	113.400,00	700	700	700	4	0
20.07.2010	111	77.700,00	700	700	700	1	0
23.07.2010	50	35.000,00	700	700	700	1	0
27.07.2010	120	84.000,00	700	700	700	1	0
07.09.2010	90	63.000,00	700	700	700	1	0
22.09.2010	60	42.000,00	700	700	700	1	0
27.09.2010	6.200	4.340.000,00	700	700	700	1	0
01.11.2010	2.840	1.988.000,00	700	700	700	1	0
01.12.2010	10	6.800,00	680	680	680	1	-2,86
02.12.2010	100	66.000,00	660	660	660	1	-2,94
06.12.2010	100	65.000,00	650	650	650	1	-1,52
07.12.2010	100	63.500,00	635	635	635	1	-2,31
20.12.2010	30	18.000,00	600	600	600	1	-5,51
12.01.2011	400	220.000,00	550	550	550	1	-8,33
24.01.2011	62	35.092,00	566	566	566	1	2,91
31.01.2011	147	80.850,00	550	550	550	1	-2,83
02.02.2011	870	469.800,00	540	540	540	1	-1,82
09.03.2011	500	265.000,00	530	530	530	1	-1,85
17.03.2011	600	318.000,00	530	530	530	1	0
29.03.2011	200	104.000,00	520	520	520	1	-1,89
19.04.2011	200	97.000,00	485	485	485	1	-6,73
28.04.2011	200	80.000,00	400	400	400	1	-17,53
13.07.2011	2.400	984.000,00	410	410	410	1	2,5
22.08.2011	1.350	540.000,00	400	400	400	1	-2,44
01.09.2011	500	195.000,00	390	390	390	1	-2,5
06.09.2011	2.600	988.000,00	380	380	380	1	-2,56
27.09.2011	200	73.800,00	369	369	369	1	-2,89
04.10.2011	2.000	738.000,00	369	369	369	2	0
31.10.2011	1.393	498.694,00	358	358	358	1	-2,98
09.11.2011	1.100	385.000,00	350	350	350	1	-2,23
28.11.2011	800	384.000,00	480	480	480	1	37,14
07.12.2011	10	4.000,00	400	400	400	1	-16,67
09.12.2011	6.990	2.796.000,00	400	400	400	2	0
19.12.2011	150	58.200,00	388	388	388	1	-3
27.06.2012	10.100	3.918.800,00	388	388	388	1	0
14.09.2012	65	24.700,00	380	380	380	1	-2,06
09.10.2012	50	19.000,00	380	380	380	1	0
06.02.2013	65	23.985,00	369	369	369	1	-2,89
05.03.2013	10	3.580,00	358	358	358	1	-2,98





## 5. Податоци за органите на управување на издавачот

- Име и презиме, деловна адреса и функцијата што ја вршат кај издавачот, членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот, како и податок за основните активности на овие лица надвор од работењето кај издавачот, доколку тие активности се значајни за тој издавач:

	Име и презиме	Деловна адреса	Функција што ја врши/датум на назначување на функцијата	Функција на членовите надвор од работењето на издавачот
1.	Горанчо Лазов	Ул. Алексо Демниевски-Бауман бр.18 Велес	Извршен член на Одбор на директори на АД, од 21.04.2010 година	нема
2.	Никола Варадинов	Ул. Алексо Демниевски-Бауман бр.18 Велес	Независен-неизвршен член на Одбор на директори на АД од 21.04.2010 година	пензионер
3.	Дилба Јордановска	Ул. Алексо Демниевски-Бауман бр.18 Велес	Неизвршен член-Претседател на Одбор на директори на АД од 21.04.2010 година	нема
4.	Васил Миовски	Ул. Алексо Демниевски-Бауман бр.18 Велес	Неизвршен член на Одбор на директори на АД од 21.04.2010 година	адвокат
5.	Гордана Лазова	Ул. Алексо Демниевски-Бауман бр.18 Велес	Независен-неизвршен на Одбор на директори на АД од 21.04.2010 година	Управител на ДПТУ Агро-Ели ДООЕЛ Велес

- Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од алинеја 1;
- Гордана Лазова сопруга на Горанчо Лазов
- Детални податоци за членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;

	Име и презиме	Детални податоци (биографски податоци)
1.	Горанчо Лазов	Роден на 31.03.1964, завршено образование ВСС-Економски факултет, Работно искуство 15 години., Во Благој Ѓорев АД вработен-а од 19.07.2006 година. Работи на позиција Извршен директор на ПИ Благој Ѓорев АД Велес
2.	Никола Варадинов	Роден на 17.11.1941, завршено образование ВСС-Градежен факултет. Работно искуство 40 години.. Пензионер
3.	Дилба Јордановска	Родена на 18.01.1961, завршено образование ВСС-Економски факултет. Работно искуство 26 години. Во Благој Ѓорев АД вработен-а од 05.05.1986 година. Работи на позиција Директор на Сектор за финансии и правни работи во ПИ Благој Ѓорев АД Велес
4.	Васил Миовски	Роден на 24.01.1956, завршено образование ВСС- Правен факултет со положен правосуден испит. Работно искуство 30 години. Не е вработен во Благој Ѓорев АД. Работи како самостоен адвокат 25 години.
5.	Гордана Лазова	Родена на 28.11.1967, завршено образование ССС-Економист. Работно искуство 15 години. Не е вработена во Благој Ѓорев АД. Работи како Управител на ДПТУ Агро-Ели ДООЕЛ Велес

- Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица:

	Име и презиме	Менаџерско и експертско искуство
1.	Горанчо Лазов	Прво вработување му е во ГУП Младост на работно место Раководител на финансии и комерција, по три години се вработува во ПП Локва како комерцијалист, а од 1998 година е избран за пратеник во Собранието на РМ до 2002 година. Во април 2000 година склучува менаџерски договор со ПИ Благој Ѓорев АД Велес за обавување на функцијата Извршен директор на ПИ Благој Ѓорев АД. Оваа функција ја обавува до јуни 2004 година. Од 2005 е Директор на Комерцијален сектор во ПИ Благој Ѓорев АД. Од 21.04.2010 година ја обавува функцијата Извршен директор на ПИ Благој Ѓорев АД Велес.
2.	Никола Варадинов	Во 1968 година се вработува како главен инженер во ГП Пелагонија, а од 1973 година до 1975 година работи како Раководител на првоотвореното претставништво на ГП Пелагонија во Чехословачка - Братислава. Од 1979 година работи во проектанско биро Мегапроект -Штип, како Раководител на групата за надзор на инвестициона градба. Од 1989 година работи како Комерцијален директор во фабриката за производство на кутии Мегапак - Штип, а од 1993 година преминува во сопствена фирма Варади Штип. Во 2005 склучува менаџерски договор со ПИ Благој Ѓорев АД Велес на позиција Извршен директор која ја обавува до 21.04.2010 година, а од 21.04.2010 година и денес е член на Одбор на директори на ПИ Благој Ѓорев АД Велес.
3.	Дилба Јордановска	Во 1986 година се вработува во фабрика за масло Благој Ѓорев АД Велес , најпрво како Шеф на финансова оператива, па Директор на

		Комерцијален сектор од 1995 година и заменик Извршен директор од 2002 година .Од 2005 година до денес е на позиција на директор на Сектор за финансии и правни работи. во друштвото. Постојано е член на органите на управување на друштвото - четири мандата на Одбор на директори на друштвото, а од 21.04.2010година е Претседател на Одбор на директори на АД.
4.	Васил Миовски	Од 1979 година до 1988 година работи во ГРО Пелагонија Скопје - Работна заедница, а од 1983 до 1988 година е Шеф на Правна служба. Од 1988 година и денес работи како самостоен адвокат со седиште во Скопје- специјализација стопанство. 8 години бил Претседател на Надзорен одбор на АД Пелагонија - Гостивар, 4 години член на Одбор на директори на Југотекстил Тетово (сега Сан Марти - Тетово), Заменик Претседател на адвокатска комора, судија на Судот на честа при Стопанска комора на Р. Македонија, од 26.04.2005 година до 21.04.2010 година е Претседател на Одбор на директори на ПИ Благој Ѓорев АД Велес, а од 21.04.2010 година и денес е член на Одбор на директори на ПИ Благој Ѓорев АД Велес.
5.	Гордана Лазова	Од 1998 година е вработена во ЕВН - Велес во Комерција. Управител на ДПТУ Агро - Ели Велес од 25.06.2012 година, а од 21.04.2010 година и денес е член на Одбор на директори на ПИ Благој Ѓорев АД Велес.

- Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било кое време во последните 5 (пет) години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;

- Прикажано во табелата

- Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;

- Прикажано во табелата

- Податок дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работење на издавачот во последните 5 (пет) години (со податок кога била изречена мерката и до кога траела забраната);

- Прикажано во табелата

Член во последни 5 години	Горанчо Лазов	Никола Варадинов	Дилба Јордановска	Васил Миовски	Гордана Лазова
Член во одбор на директори, управен одбор или надзорен одбор или се	Да, Сопственик: 1.Агро-Ели дооел	нема	нема	нема	Да, Управител: 1.Агро-ели Дооел

акционери/содружници во др. друштва	2.Калист дооел				2.Калист дооел
Член во одбор на директори, управен одбор или надзорен одбор, против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка	нема	нема	нема	нема	нема
Изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност	нема	нема	нема	нема	нема

- Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество.

	Име и презиме	Учество во % и број на акции во Благој Ѓорев АД Велес
1.	Горанчо Лазов	67.080 - 16,41 %
2.	Никола Варадинов	нема
3.	Дилба Јордановска	1.232 - 0,238 %
4.	Васил Миовски	5.032 - 0,975 %
5.	Гордана Лазова	10.701 - 2,07 %

Во Проспектот се наведуваат податоци за судир на интереси помеѓу членовите на одборот на директори односно на управниот и надзорниот одбор на издавачот и тоа:

- Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси, да се даде изјава дека не постои;

- **Изјавуваме дека** не постои судир на интереси помеѓу членовите на надзорниот и управниот одбор.- Одбор на директори на АД.

- Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;

- Не постои

- Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори

односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.

	Име и презиме	Ограничување на располагање со акции
1.	Горанчо Лазов	Заложен регистар: купување и продавање на 10.620 акции
2.	Никола Варадинов	Нема
3.	Дилба Јордановска	Нема
4.	Васил Миовски	Нема
5.	Гордана Лазова	Нема

## 6. Развојни перспективи

**6.1** Информација за развојните перспективи во деловното работење, особено во производството, продажбата и трошоците за период од 3 години

- Намалување на трошоците преку вложување во заштеда на енергија;
- Обнова на постоечката опрема за производство на масло и маргарин;
- Зголемување на извозот.

**6.2** Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните 3 години:

- Друштвото во наредните години планира минимална добивка пред се поради зголемените вложувања во обнова на постоечките линии за производство на масло за јадење како и на опремата за производство на маргарине.

## 7. Финансиски извештаи

**7.1** Финансиските извештаи ги опфаќат целосните консолидирани годишни ревизорски извештаи за последните две, односно три години, изготвени согласно меѓународните стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија, составени од: Ревизорско мислење, Ревидиран биланс на состојба, Ревидиран биланс на успех, Ревидиран извештај за паричните текови, Ревидиран извештај за промените во капиталот и Ревидираните белешки кон финансиските извештаи.

- Во прилог

Издавач на акциите

АД БЛАГОЈ ЃОРЕВ -ВЕЛЕС

ул. Алексо Демниевски-Бауман бр. 25, Велес,

Република Македонија

Покровител на котацијата

Брокерска кука Илирика Инвестментс АД Скопје

ул. Даме Груев 16, БЦ Палома Бјанка, мезанин, лок.1

**Скопје, 24.04.2013 година**

# **ПИ БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД- ВЕЛЕС**

## **ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

**за годината што завршува на 31 декември 2012година и  
Извештај на независни ревизори**

Април 2013 Куманово

## СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	i - iii
Извештај за сеопфатна добивка	1
Биланс за финансиска состојба	2
Извештај за промените во главнина	3
Извештај за паричните текови	4
Белешки кон финансиските извештаи	5-26



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ****До членовите и раководството на ПИ Благој Ѓорев АД- Велес**

Извршивме ревизија на приложените финансиските извештаи (стр.1 до 4) на **ПИ Благој Ѓорев АД- Велес** (во понатамошниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за финансиска состојба на 31 декември 2012 година, Извештај за промените во главнината, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

*Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

*Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ****До членовите и раководството на ПИ Благој Ѓорев АД- Велес  
(продолжение)***Основа за квалификувано мислење*

Друштвото во Извештајот на финансиската состојба искажува вложување во инвестиции во тек во износ од 11.770 илјади денари , кои се однесуваат на производна линија која е започната но поради застарување на технолошкиот процес истата не е завршена. За оваа вложување Друштвото треба да признае загуба поради обезвредување согласно МСС 36 (Белешка 17)

Друштвото во Извештајот за финансиската состојба, откупените сопствени акции во износ од 111.284 илјади денари ги искажува како долгорочни финансиски вложувања. Истите треба директно да се признаат во главнината, како намалување на основната главнина на Друштвото. (Белешка 18)( МСС 32)

Друштвото искажува побарувања за дадени аванси за набавка на сировини и репроматеријали во износ од 27.082 илјади денари дадени на правни лица, чие враќање или исполнување на обврската од страна на примателите на аванси не е извесна. (Белешка 21)

Друштвото искажува краткорочни финансиски вложувања за дадени кредити, депозити и кауции во износ од 216.357 илјади денари од кои најголемиот износ од 216.027 илјади денари отпаѓа на дадени кауции во АД Јака Радовиш. За ова побарување се води долгогодишен судски спор , и не сме доволно добро уверени дека ќе биде вратен на Друштвото. (Белешка 23)

Друштвото во Извештајот на Финансиската состојба искажува однапред платени трошоци во претходните години во износ од 1.005 илјади денари . Овој износ потекнува од претходни периоди . Во годината што завршува на 31 Децември 2012 година со однапред платените трошоци треба да се оптоварат трошоците во Извештајот за сеопфатна добивка , и истите да го загубат третман на средство.(Белешка 24)

(продолжува)

### *Мислење*

Според наше мислење, освен за ефектот на финансиските информации наведени во претходните пет параграфи, финансиските извештаи на Друштвото ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ден 31 декември на ПИ БЛАГОЈ ГОРЕВ АД-Велес 2012 година, резултатите од работењето, како и паричните текови и промените во главнината за годината што завршува тогаш, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се применуваат во Република Македонија.

**Ревизија Андоновски ТП**

**Ката Андоновска  
Овластен ревизор**

**Ката Андоновска  
Овластен ревизор  
Директор**

**Куманово  
10.04.2013 год.**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТАНА ДОБИВКА**  
**За Година што завршува на 31 декември 2012**  
**(во илјади Денари)**

	<u>Белешка</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>Приходи</b>			
Приходи од продажба	3.1;6	604.513	644.164
Останати оперативни приходи	3.1;7	<u>4.667</u>	<u>4.985</u>
<b>Вкупни оперативни приходи</b>		<b><u>609.180</u></b>	<b><u>649.149</u></b>
<b>Трошоци</b>			
Трошоци од разлика на почетни и крајни залихи	8	(11.869)	41.650
Набавна вредност на продадени стоки	3.2;9	10.572	9.252
Потрошени материјали енергија и ситен инвентар	3.2;10	521.430	474.634
Транспортни и други услуги	11	6.937	10.372
Трошоци за амортизација	3.7;3.8;16;17	19.791	19.568
Трошоци за вработени	3.4;12	48.143	59.159
Други трошоци од оперативно работење	13	16.235	19.032
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>		<b><u>611.239</u></b>	<b><u>633.667</u></b>
Добивка/загуба од оперативно работење		<u>(2.059)</u>	<u>15.482</u>
<b>Нето приходи/финансиски трошоци</b>	14	<b><u>(10.742)</u></b>	<b><u>(14.882)</u></b>
Добивка/загуба пред оданочување		(12.801)	600
Данок на добивка	3.5;15	(702)	(355)
<b>Нето добивка/загуба за година</b>		<b><u>(13.503)</u></b>	<b><u>245</u></b>
Останата сеопфатана добивка пред оданочување		-	-
Данок на добивка на останата сеопфатана добивка (10%)		-	-
<b>Нето сеопфатна останата добивка</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сеопфатана добивка/загуба</b>		<b><u>(13.503)</u></b>	<b><u>245</u></b>

*Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи се потпишани од:

Генерален директор

Финансов директор

**БИЛАНС ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**  
**На 31 декември 2012**  
**(во илјади Денари)**

	<u>Белешка</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<i>Долгорочни средства</i>			
Нематеријални средства	3.7;16	663	733
Недвижности, постројки и опрема	3.8;17	365.819	376.491
Долгорочни вложувања	3.9;18	122.869	122.869
<b>Вкупно долгорочни средства</b>		<b>489.351</b>	<b>500.093</b>
<i>Тековни средства</i>			
Парични средства и еквивале. на парични средства	3.11;19	54.509	50.641
Побарувања од купувачи	3.12;20	69.081	87.750
Побарувања за дадени аванси	21	27.919	27.083
Останати краткорочни побарувања	3.12;22	5.306	14.287
Краткорочни финансиски вложувања	23	216.357	216.357
Активни временски разграничувања	3.13;24	1.493	2.212
Залихи	3.14;25	104.039	93.193
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>478.704</b>	<b>491.523</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>968.055</b>	<b>991.616</b>
<b>СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА</b>			
Основна главнина (Уплатен капитал)	3.15;26	338.178	338.178
Задолжителна резерва	3.15;26	107.584	107.584
Ревалоризациона резерва	3.15;26	4.999	4.999
Акумулирана добивка	26	192.975	192.730
Добивка за финансиска година	26	(13.503)	245
<b>Вкупна сопственичка главнина</b>		<b>630.233</b>	<b>643.736</b>
<b>ОБВРСКИ</b>			
<i>Долгорочни обврски</i>			
Долгорочни кредити	3.16;27	10.610	37.679
<b>Вкупно долгорочни обврски</b>		<b>10.610</b>	<b>37.679</b>
<i>Тековни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи	3.17;28	137.789	144.730
Останати тековни обврски	29	8.774	8.887
Обврски по краткорочни кредити	3.16;30	180.587	156.522
ПВР	3.18;31	62	62
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>327.212</b>	<b>310.201</b>
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ</b>		<b>337.822</b>	<b>347.880</b>
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ И СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА</b>		<b>968.055</b>	<b>991.616</b>

*Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи се потпишани од:

Генерален директор

Финансов директор

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА**  
**Година што завршува на 31 декември 2012**  
**(Во илјади денари)**

	<u>Основна Главнина</u>	<u>Останат капитал</u>	<u>Ревалоризациона резерва</u>	<u>Законска резерва</u>	<u>Акумулирана добивка</u>	<u>ВКУПНО</u>
<b>На 1 јануари 2011</b>	<b>338.178</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112.583</b>	<b>193.266</b>	<b>644.026</b>
Нето добивка за годината	-	-	-	-	(290)	(290)
Зголемување на законска резерва	-	-	-	-	-	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-
<b>На 31 декември 2011</b>	<b><u>338.178</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>112.583</u></b>	<b><u>192.976</u></b>	<b><u>643.736</u></b>
Нето добивка за годината	-	-	-	-	-	-
Намал.на акумулирана добивка-корекциј	-	-	-	-	(13.503)	(13.503)
Нето добивка за годината	-	-	-	-	-	-
Сеопфатна добивка за годината	-	-	-	-	-	-
<b>На 31декември 2012</b>	<b><u>338.178</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>112.583</u></b>	<b><u>179.473</u></b>	<b><u>630.233</u></b>

*Бележките кон финансиските извештаи  
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи се потпишани од:

Генерален директор

Финансов директор

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**Година што завршува на 31 декември 2012**  
**(Во илјади денари)**

Позиција	2012	2011
<b>А) Готовински текови од деловни активности</b>	<b>16.623</b>	<b>40.763</b>
Доивка /загуба пред оданочувањето	(12.801)	245
Амортизација	19.791	19.568
Ревалоризација на амортизација	-	-
Намалување (зголемување) на залихите	(10.846)	48.995
Намалување (зголемување) на побарувањата од купувачите	18.669	(3.311)
Намалување (зголемување) на побарува. од поврзани субјекти	-	-
Намалување(зголемување) на побарувања за аванси	(836)	-
Намалување(зголемување) на останати краткорочни побарувања	8.981	4.299
Намалување (зголемување) на АВР	719	766
Зголемување (намалување) обврски спрема добавувачи	(6.941)	(30.365)
Зголемување (намалување) обврски за примени аванси	-	-
Зголемување(намалување) на останати краткорочни обврски	(113)	566
Зголемување(намалување) на ПВР	-	-
<b>Б) Готовински текови од инвестициони активности</b>	<b>(9.751)</b>	<b>(17.505)</b>
Директни набавки на нематеријални средства	(9.998)	(20.027)
Продажба на материјални и нематеријални средства	247	3.556
Намалување(зголемување) на долгорочни вложувања	-	(1034)
Намалување (зголемување ) на долгорочни побарувања	-	-
Намалување(зголемување) на кратк.финансиски вложувања	-	-
Тековен имот	-	-
<b>В) Готовински текови од финансиски активности</b>	<b>(3.004)</b>	<b>(25.892)</b>
Зголемување (намалување) на капитал		
Зголемување (намалување) на долгорочни кредити	(27.069)	(30.193)
Зголемување(намалување) на краткорочни кредити	24.065	
Зголемување (намалување) на камати и курсни разлики		-
Стекнување на малцински интереси	-	-
Исплатени дивиденди	-	-
Продажба (откуп) на сопствени акции	-	4.301
<b>Зголемување (намалување) на парични средства</b>	<b>3.11;19</b>	<b>(2.634)</b>
<b>Парични средства на почетокот на годината</b>	<b>3.11;19</b>	<b>50.641</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>3.11;19</b>	<b>50.641</b>

*Белешките кон финансиските извештаи  
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи се потпишани од:  
Генерален директор

Финансов директор

**1 . ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО**

Фабриката за масло Благој Ѓорев АД од Велес, согласно Решение Трег. Бр.3142/96 на Основен суд Скопје 1 од 15.11.1996 година, е запишано како Акционерско друштво кое е усогласено со одредбите на Законот за трговски друштва (Сл.весник на Р.М. 28/96) како единствен правен следбеник на Фабриката за масло Благој Ѓорев од Велес.

Согласно Актот бр.02-973/1 од 18.1.1998 година, фабриката за масло Благој Ѓорев АД-Велес врши усогласување на работењето на Друштвото со одредбите од законот за трговските друштва (Сл.весник на Р.М. 28/96, 7/97 и 21/98). Во Основниот суд Скопје 1-Скопје, со Решение Трег бр. 11239/98 од 09.03.1998 година во трговскиот регистар на стопански субјекти на регистарска вошка бр. 020010578/4-03-000 е запишано друштвото:

***Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД - ВЕЛЕС***

Седиште на друштвото е во влес на ул.Алексо Демниевски бр.18.

Матичен број на Друштвото е 4055306, а со решение бр.01-2960/7 од 16.03.1999 година на Завод за статистика на Република Македонија за извршена промена кај деловниот субјект, запишана е основната дејност која според најновата НКД е

***10.41- производство на масла и масти***

Покрај основната дејност во внатрешниот правен промет Друштвото има регистрирано дејности во надворешно-трговски промет.

Управувањето и раководењето на Друштвото е регулирано со Статутот на Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД -Велес донесен со Одлука бр.02-973/1 на Собрание на акционери одржано на 18.12.1998 година, усогласен во 2010 година согласно член 606 од Законот за Трговски Друштва (Сл.Весник на Р.М. 28/04). Согласно одредбите на Статутот, Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД Велес има едностепен систем на управување и тоа:

а) Собрание на акционери и

б) Одбор на Директори

Одборот на Директори го сочинуваат извршни и неизвршни членови. За овластено лице на Друштвото е именуван Горанчо Лазов:

Име и презиме	Извршни/ неизвршни директори во ОД
Горанчо Лазов	Извршен директор без ограничувања
Никола Варадинов	Независен-неизвршен член
Дилба Јорданова	Неизвршен член-Претседател на одбор на директори
Васил Миовски	Неизвршен член
Гордана Лазова	Независн-неизвршен член



## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО- (Продолжува)

## Акционерски капитал

Согласно изводот од сметката, односно Акционерската книга на Прехранбена индустрија Благој Ѓорев АД-Велес која се води при Централниот депозитар за хартии од вредност-Скопје, Друштвото има издадено вкупно 516.000 акции со номинална вредност од 25,56 евра по акција или вкупно запишано акционерски капитал во износ од 13.188.960 ЕУР, а структурата на издадените акции е како следува:

398.712	обични акции во износ од	10.191.078 EUR	или	77,27%
117.288	приоритетни партиципативни акции во износ од	2.997.881 EUR	или	22,73%

Приоритетните партиципативни акции, кои согласно законските одредби носат права но и обврски немаат право на глас, а ги поседуваат Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија во износ од 10.000 акции и Министерството за финансии на Република Македонија во износ од 2 акции.

Со завршување на постапката за денационализација, приоритетните партиципативни акции на Министерството за финансии на Република Македонија (117.286 акции ) се пренесени на поранешните сопственици и запишани во акционерската книга како сопственици на приоритетни партиципативни акции, без право на глас но со право на фиксна дивиденда

Со одлука бр.02-322/10 од 15.03.2004 година на Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност АД-Скопје, Друштвото е исклучено од котација на официјалниот пазар на долгорочни хартии од вредност и е упатено своите акции да ги котира на Неофицијалниот пазар од причина што со номиналната вредност утврдена на износ од 25,56 ЕУР /по акција не е извршена ниту една трансакција во последните 6(шест) месеци.

Тргувањето со обичните акции издадени од ПИ БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД- Велес се врши на неофицијалниот пазар на долгорочни хартии од вредност на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје, при што не се менува вредноста на запишаниот капитал по основ на издадените акции туку структурата на имателите на акциите, односно акционерите.

Структурата и висината на акционерскиот капитал кој во суштина ја претставува основната главнина на ПИ БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД- Велес евидентирана во книговодството на Друштвото не одговара на Потврда бр.09-256/1 од 07.12.2001 година издадена од Агенцијата на Република Македонија за приватизација.

Напред изнесените позначајни податоци од за Друштвото се потврдени со Тековната состојба на правното лице од трговскиот регистар и регистарот на други правни лица издадена од Централниот регистар на Република Македонија регионална регистрациона канцеларија во Велес бр.0806-08/3476/1 од 05.12.2012 година.

Друштвото применува ИСО и ХАССАП( Hazard Analysis and Critical Control Points) стандарди, како систематски превентивен пристап што се применува во прехранбената индустрија за идентификување на потенцијални ризици и превземање на соодветни активности со цел да се елиминира или намали ризикот.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****31 декември 2012****2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****Основа за подготовка и презентација за финансиските извештаи**

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите 469, став 3 од Законот за Трговски друштва на Република Македонија (Сл.весник на Р.М. бр.28/04, 84/05, 25/07 и 87/08) и Правилникот за водење сметководство (Сл.весник на Р.М. 159/09). Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување од 2009 година утврдени од одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ).

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија. Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

**2.2 Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност.

**2.3 Користење на проценки и расудувања**

При подготвување на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост.

Во текот на периодите одредени проценки можат да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на кои била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдување на нето добивка или загубата во периодот на промената или во идните периоди доколку промената влијае на истите.

**2.4 Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката на континуитет на работењето, односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

**2.5 Споредбени показатели**

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2011 година се ревидирани и истите претставуваат основа за споредба со ревидираните финансиски извештаи на 31.12.2012 година.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

**3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2012 година се изнесени во резимето резимето на значајните сметководствени политики наведени во текстот од оваа белешка.

**3.1 Политика на признавање на приходи**

Приходи од продажба на производи се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка кога значајни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои значајна неизвесност за наплата и можно враќање на производите. Цените на стоките, производите и услугите на Друштвото во најголем дел се слободно формираат според понудата и побарувачката на пазарот. Приходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот прилив на средства.

**3.2 Политика на признавање на расходи**

Расходите произлегуваат од основната дејност на Друштвото се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска и истата може веродостојно да се измери. Расходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот одлив на средствата.

**3.3 Трансакции во странска валута**

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот на финансиската состојба.

Нето позитивни и негативни курсни разлики, кои произлегуваат од конверзија на износите искажани во странска валута, се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот на настанување.

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2012 и 2011 се следните:

В а л у т а	31 декември 2012	Во денари
		31 декември 2011
ЕУР	61,5000	61,5050
УСД	46.6510	47,5346

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****31 декември 2012****3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА****3.4 Користи на вработените**

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Сите краткорочни користи на вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користи.

Друштвото исто исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото нема резервирано средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

**3.5 Тековен и одлижен данок од добивка**

Данок на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10%(2011: 10%) се пресметува на основа на непризнаените трошоци утврдени во Даночниот биланс и во случај кога се врши распределба на добивката за исплата на дивиденда.

**3.6 Дивиденди**

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој се одобрени од страна на Собрание на акционери. Дивидендите за годината што се прогласуваат по дата на изготвување на Извештајот за финансиската состојба, се обелоденуваат како настан по дата на Извештајот за финансиска состојба.

**3.7 Нематеријални средства**

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Почетно мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатените парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на неговото стекнување.

**3.8 Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност од датумот на набавка.

Трошоците за редовно одржување и поправки на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на деловните трошоци во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Приходи или трошоците остварени со отуѓувањата на НПО се евидентираат со останатите приходи од оперативни работење или оперативни трошоци, соодветно. Амортизацијата се пресметува врз основа на праволиниска метода, со примена на стапки на амортизација, превземени од Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата, односно отпис на вредноста на материјалните и нематеријалните средства и Номенклатурата за средства и групата на која и припаѓаат.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****31 декември 2012****3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)****3.8 Недвижности, постројки и опрема(Продолжува)**

Недвижностите, постројките и опремата се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, превземени од Номенклатурата, применети на некои позначајни ставки на недвижности, постројки и опрема на Друштвото.

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Згради	2.5%	2.5%
Мебел и деловен инвентар	10%	10%
Компјутери	25%	25%
Деловен инвентар	5%	5%
Транспортни средства	10%	10%

**3.9 Долгорочни вложувања во хартии од вредност**

Почетно, вложувањата се искажани по нивната набавна вредност, зголемена за трошоците за набавка (брокерски и берзански), односно според износот на вкупните парични средства платени при нивна набавка. Последователно, финансиските вложувања се искажуваат според нивната објективна вредност определена според последната просечна пазарна цена на истите на дата на составување на Извештајот на финансиската состојба, за оние вложувања за кои постои активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуални оштетувања.

**3.10 Оштетувања на нефинансиски средства**

Средствата подложни на амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 Оштетувања на средствата.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања и оштетувања.

**3.11 Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти во евиденцијата ги вклучуваат парите во готово во благајната, како и депозитите на денарските средства на жиро сметките на Друштвото кои се водат кај деловните банки искажани според нивната номинална вредност.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

## 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

## 3.12 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите се прикажани според нивната номинална вредност. Ненаплатените побарувања од купувачите се отпишуваат врз основа на проценки и предлози на раководството и се признаваат како останати трошоци од редовно работење. Побарувањата се признаваат во износ на номиналната вредност намалена за евентуална исправка на вредност поради нивна ненаплативост односно во висина на нивната надоместлива вредност.

## 3.13 Активни временски разграничувања

Однапред платени трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања.

## 3.14 Залихи

Залихите на Друштвото се состојат претежно од залихи на готови производи, значителен дел на сировини и материјали и дел трговска стока. Залихите на сировините и материјали, како и залихите на трговската стока се искажуваат по набавна вредност, односно залихите се вреднуваат по метод на набавни цени. Набавната вредност се состои од набавна цена, неповратни даноци, трошоци за превоз и други трошоци кои настанале во врска со набавката.

Залихите на трговска стока се искажуваат по набавна вредност, односно по нето реализациона вредност, во зависност од тоа која е пониска.

Залихите на материјали се искажуваат по набавна цена, заедно со трошоците направени при нивната набавка (царина, даноци, шпедитерски трошоци, транспортни трошоци). Потрошокот се врши според методот на просечни цени.

***Застарени залихи***

Застарените залихи се отпишуваат по пат на исправка на вредноста до нето реализационата вредност, врз основа на проценка на раководството за потенцијални оштетувања на вредноста на залихите.

## 3.15 Капитал

***Основна главнина***

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на уплатениот основачки влог при трансформација на Друштвото. Основната главнина на ПИ Благој Ѓорев АД- Велес евидентирана во книговодството на Друштвото не е усогласена со акционерскиот капитал запишан во Ц.Р.

***Задолжителна резерва***

Друштвото има задолжителна резерва, како општ резервен фонд, која се формира по пат на зафаќање на 15% од нето добивката. Издвојувањето се врши сè до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина, односно до моментот кога резервите ќе го достигнат износот кој го утврдуваат основачите на Друштвото.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****31 декември 2012****3.15 Капитал(Продолжува)**

До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи, по претходно донесена одлука на собранието на акционери, и за дополнување на износот утврден за исплата на дивиденди.

**3.16 Обврски по кредити и други позајмици**

Обврските по кредити се евидентирани на основа на нето добиените средства од деловните банки, намалени за трошоците на трансакцијата. Трошоците за позајмување се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка во период за кој се однесуваат. Последователно обврските по кредити се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективна каматна стапка.

Обврските по кредити се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работење на Друштвото, односно доколку доспеваат во период не подолг од 12 месеци од денот на Извештајот за финансиската состојба. Сите останати обврски по кредити се класифицираат како долгорочни.

**3.17 Обврски кон добавувачи**

Обврски кон добавувачите се прикажани како нето вредности, а се проценети по нивна номинална вредност. Неизмирениите обврски спрема добавувачите се отпишуваат по основ на застареност со одлука донесена од раководството. Износите на отпишани обврски се признаваат како останати приходи во билансот на успех.

**3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)****3.18 Пасивни временски разграничувања**

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоци за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот период, според МСС 18, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

**4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ**

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

Главни ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните

**Пазарен ризик***Ризик од промена на цените*

Ризикот од цена на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Друштвото е изложено на ценовен ризик поврзан со основавачки вложувања, бидејќи има вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположиви за продажба или според пазарна вредност преку искажување на капитална добивка или загуба. Друштвото има вложување во субјекти со чии влогови се тргува на берза.

*Ризика од промена на курсевите*

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукутации на странски валути, кое сепак е ограничено поради фактот што најголем број трансакции се во евра чиј валутен курс се смета за релативно стабилен.

**Кредитен ризик**

Основните финансиски средства на Друштвото се парични средства во банки и побарувања од купувачите кои ја претставуваат максималната изложеност по основ на кредитен ризик.

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање.

Управувањето со кредитен ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Со цел да ја осигура наплата на побарувањата, Друштвото ги спроведува и следниве дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и слично.

**Ризик од промена на каматни стапки**

Ризикот од промена на каматните стапки претставува ризик поради кој износот на краткорочни обврски по кредити и може да се промени како резултат на промените на каматните стапки на пазарот.

Друштвото, во текот на пресметковниот период, користи значаен износ на каматноносни кредити од банки со варијабилна каматна стапка, и е изложено на можен ризик од промена на каматни стапки.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****31 декември 2012****4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ(ПРОДОЛЖУВА)****Ликвидносен ризик**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители.

Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

И покрај отежнати услови на наплата на своите побарувања, во услови на општа недисциплина во финансиското работење на опкружувањето, Друштвото успешно изнаоѓа инструменти за избегнување на ризик од неликвидност. Друштвото управува со своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспееани обврски во секое време.

За непречено вршење на својата дејност Друштвото користи Рамковен кредит од Стопанска банка АД Битола .

**Даночен ризик**

Согласно законските прописи во Р.М. Финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на Финансиските извештаи, не е вршена контрола на данокот од ДДВ и персонален данок од доход. Според оваа, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци, камати и казни во случај на идни контроли од даночните власти, кои по својот обем во моментот не може да се предвидат. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на царинските и даночните власти за период од десет години.

**5. УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ**

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои вклучуваат побарувања од купувачи и обврски спрема добавувачи и обврски краткорочни кредити како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не постојат расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека евидентираната вредност на средствата во сметководството, не би можела да биде реализирана, се врши исправка.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се објективни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2012**

**6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги на домашен пазар	540.813	619.332
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	1.602	-
Приходи од продажба на странски пазар	62.098	24.832
Приходи од употреба на сопствени производи	-	-
<b>Вкупно:</b>	<b>604.513</b>	<b>644.164</b>

**7. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски	3.838	2.710
Приходи од вишоци	44	1.200
Останати приходи	785	1.075
<b>Вкупно:</b>	<b>4.667</b>	<b>4.985</b>

**8. НЕТО ПРИХОДИ/ТРОШОЦИ ОД ЗАЛИХИ**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Залихи на почеток на година (60 и 63)	45.011	86.661
Залихи на крајот на година (60 и 63)	(56.880)	(45.011)
<b>Вкупно:</b>	<b>(11.869)</b>	<b>41.650</b>

**9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ**

Билансната позиција, набавна вредност на продадени стоки и материјали во суштина се однесува на продадени трговски стоки и материјали во земјата..

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Набавна вредност на продадени стоки	1.844	3.925
Набавна вредност на прода. сурови. и матер.	8.728	5.327
<b>Вкупно:</b>	<b>10.572</b>	<b>9.252</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2012**

**10. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОТПИСИ**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Потрошени сировини и материјали	433.674	425.319
Потрошена енергија	41.831	48.564
Потрошени резервни делови	-	751
Трошоци за амбалажа	45.421	-
Отпис на ситен инвентар	500	-
Отстапување од стандардни(плански)цени	4	-
<b>Вкупно:</b>	<b>521.430</b>	<b>474.634</b>

**11. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Транспортни услуги	1.320	1.413
Услуги за одржување	2.195	1.529
Трошоци за кирии	85	84
Трошоци за комунални услуги	1.707	-
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	735	4.056
Други трошоци	895	3.290
<b>Вкупно:</b>	<b>6.937</b>	<b>10.372</b>

**12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

Платите на работниците во годината што завршува под 31.12.2012 се пресметани согласно Законот, Колективниот договор и нормативните акти на Друштвото и истите изнесуваат

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Нето плата и надоместоци	29.114	31.825
Придонеси од плата	11.441	12.407
Даноци од плата	1.567	1.729
Останати трошоци на вработени	1.262	3.480
Дневници за сл.патувања,подароци,осигурување	3.744	8.879
Членови на управен одбор	1.015	839
<b>Вкупно:</b>	<b>48.143</b>	<b>59.159</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2012**

**13. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Трошоци за платен промет	1.497	1.171
Исправка на вредност на отпишани побарува.	7.285	4.361
Трошоци за репрезентација	658	-
Даноци кои не зависат од резултатот	861	-
Капитална загуба од прод. на осн.сред.	881	1.117
Трошоци за спонзорства и донации	9	-
Кусок, кало растур и расипување	4	34
Казни, пенали, надоместоци за штети	367	62
Останати трошоци (449)	2.217	4.736
Останати расходи од работење	2.455	7.551
<b>Вкупно:</b>	<b>16.234</b>	<b>19.032</b>

**14. НЕТО ПРИХОДИ/ РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ**

Расходите/приходите на финансирање се однесуваат на камати по основ на користење туѓи средства од редовно работење, и курсни разлики:

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Приходи од камати	4.203	3.976
Приходи од курсни разлики	18	155
Расходи од камати од редовно работење	(15.164)	(18.930)
Расходи од курсни разлики	(988)	(540)
Останати финансиски приходи/расходи	1.191	457
<b>Вкупно:</b>	<b>(10.742)</b>	<b>(14.882)</b>

**15. ДАНОК НА ДОБИВКА**

За пресметковниот период 01.01.-31.12.2012 година Друштвото има остварено загуба пред оданочување од работењето во износ од 12.801 илјади денари, а податоците на билансната позиција Данок на добивка на непризнаени расходи е како следува:

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Добивка/загуба пред оданочување	(12.801)	600
Данок на добивка	-	-
Непризнаени расходи за оданочување во ДБ	7.016	3.550
Данок на непризнаени расходи во ДБ	(702)	(355)
Данок на добивка за финансиската година	<b>(702)</b>	<b>(355)</b>

Согласно домашната законска регулатива загубата пред оданочување се зголемува за пресметаниот износ на данок од добивка кој се пресметува по стапка од 10% врз утврдената основа на непризнаени расходи.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

## 16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Нематеријалните средства се состојат од вложувања во софтвер во вредност од 732 илјади денари, со кој софтвер се поврзува целокупното работење на друштвото, од производство, комерцијала до сметководството.

Процесот на инсталирање и пробна употреба на софтверот се уште трае и нематеријалното средство се уште се води во подготовка.

(Во илјади денари)

Опис	СОФТВЕР	ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	ВКУПНО
2012	3	4	5
<b>Набавна вредност</b>			
Салдо на 1 Јануари 2012 (тековна година)	733	438	<b>1.171</b>
Зголемување/нова набавка	-	-	-
Зголемување/ревалоризација	-	-	-
Намалување	69	-	<b>69</b>
Салдо на 31 Декември 2012 (тековна година)	664	438	<b>1.102</b>
<b>Исправка на вредност</b>			
Салдо на 1 Јануари 2012 (тековна година)	-	438	<b>438</b>
Амортизација	-	-	-
Зголемување на исправка о процената вредност	-	-	-
Намалување	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2012 (тековна година)	-	438	<b>438</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2012 (тековна година)</b>	<b>664</b>	-	<b>664</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2012 (тековна година)</b>	<b>664</b>	-	<b>664</b>
2011	3	4	5
<b>Набавна вредност</b>			
Салдо на 1 Јануари 2011 (претходна година)	615	438	<b>1.053</b>
Зголемување	118	-	<b>118</b>
Намалување	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2011 (претходна година)	733	438	<b>1.171</b>
<b>Исправка на вредноста</b>			
Saldo na 1 Januari 2011 (prethodna godina)	-	438	<b>438</b>
Амортизација	-	-	-
Намалување	-	-	-
Салдо на 31 Декември 2011 (претходна година)	-	438	<b>438</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2011(претходна година)</b>	<b>733</b>	-	<b>733</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2011(претходна година)</b>	<b>615</b>	<b>652</b>	<b>615</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2012**
**17. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА**

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
2012	1	2	3	4	5
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2012 (тековна година)	12.084	596.101	312.283	11.770	<b>932.238</b>
Зголемување/нова набавка	157	1312	5.767	2.762	<b>9.998</b>
Пренос од/во	-	-	274	-274	-
Пренос од/во	-	-4855	4.855	-	-
Намалување	-		-14.177	-	<b>-14.177</b>
Салдо на 31 Декември 2012 (тековна година)	12.241	592.558	309.002	14.258	<b>928.059</b>
<b>Исправка на вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2012 (тековна година)	-	-311.752	-243.994	-	<b>-555.746</b>
Амортизација	-	-13.597	-6.193	-	<b>-19.790</b>
Зголемување на исправка од зголемена вредност	-	-	-	-	-
Намалување	-	2.384	10.912	-	<b>13.296</b>
Салдо на 31 Декември 2012 (тековна година)	-	-322.965	-239.275	-	<b>-562.240</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2012 година (тековна година)</b>	<b>12.241</b>	<b>269.593</b>	<b>69.727</b>	<b>14.258</b>	<b>365.819</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2012 година (тековна година)</b>	<b>12.084</b>	<b>284.349</b>	<b>556.277</b>	<b>11.770</b>	<b>864.480</b>
2011	1	2	3	4	5
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2011 (претходна година)	12.084	593.705	294.060	12.970	<b>912.819</b>
Зголемување/набавки	-	2.396	20.848	-	<b>23.244</b>
Пренос од/во	-	-	1.200	-1.200	-
Намалување/продажби, отпис	-	-	-3.825	-	<b>-3.825</b>
Салдо на 31 Декември 2011 (претходна година)	12.084	596.101	312.283	11.770	<b>932.238</b>
<b>Исправка на вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2011 (претходна година)	-	-298.046	-241.688	-	<b>-539.734</b>
амортизација	-	-13.706	-5.862	-	<b>-19.568</b>
Намалување/продажби, отпис	-	-	-3.556	-	<b>-3.556</b>
Салдо на 31 Декември 2011 (претходна година)	-	-311.752	-243.994	-	<b>-555.746</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2011(претходна година)</b>	<b>12.084</b>	<b>284.349</b>	<b>68.289</b>	<b>11.770</b>	<b>376.492</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2011(претходна година)</b>	<b>12.084</b>	<b>295.659</b>	<b>52.372</b>	<b>12.970</b>	<b>373.085</b>

Амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата се пресметува согласно методологијата и стапките утврдени и превземени од Уредбата, односно со примена на пропорционалната метода и пропишаните стапки.

Раководството на Друштвото смета дека градежните објекти и опремата кои се во употреба на 31 Декември 2012 година не се застарени.

Како обезбедување на рамковниот револвинг кредит, Друштвото ги има ставено под хипотека недвижностите постројките и опремата.(Белешка 30)

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2012

## 18. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

Финансиските вложувања во суштина претставуваат вложувања во долгорочни хартии од вредност (акции) и останати долгорочни вложувања за потребите на станувањето

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Вложување во акции и удели (сопствени)	111.284	111.284
Вложување во хв за тргување (Житополог Тетово)	9.500	9.500
Вложувања во хв за тргување (Зик Пелгонија Битола	1.035	1.035
Основачки влог Пакомак	652	652
Останати долгорочни вложувања	398	398
<b>Вкупно:</b>	<b>122.869</b>	<b>122.869</b>

Друштвото има откупени 101.600 сопствени акции кои ги евидентира како вложувања во долгорочни хартии од вредност

5000 акции на Жито полог Тетово

354 акции во ЗК Пелагонија Битола

Друштвото се јавува како содружник во Пакомак Скопје со основачки влог од 652 илјади денари.

Останатите 392 илјади денари се вложувања во Централна кооперативна Банка АД (100 акции) Скопје и Шпаркасе Банка АД Скопје (3 акции)

## 19. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Денарски жиро сметки	54.330	50.586
Девизна жиро сметка	138	44
Благајна	41	11
<b>Вкупно:</b>	<b>54.509</b>	<b>50.641</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2012**

**20. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ**

	Во илјада денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Побарувања од купувачите во земјата	48.717	70.638
Побарувања од купувачите во странство	3.099	13.603
Побарување за камати	1.406	-
Побарувања за дадени аванси во земјата	6.818	3.304
Побарувања за дадени аванси во странство	9.041	205
Сомнителни и спорни побарувања	71.451	73.702
Исправка на вредноста на побарувањата во земјата	(71.451)	(73.702)
<b>Вкупно:</b>	<b>69.081</b>	<b>87.750</b>

Согласно својата деловна политика Друштвото кога ќе оцени дека постои големо сомневање на можноста за наплата на побарувањата од купувачи, односно ако не постои никква можност за наплата на тие побарувања, врши исправка на вредноста на тие побарувања или вредносно усогласување на вредноста на ненаплатените побарувања.

**21. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ**

	Во илјада денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Побару.за дадени аванси за репроматер. и суровини	27.919	27.082
<b>Вкупно:</b>	<b>27.919</b>	<b>27.082</b>

**22. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА**

	Во илјада денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Побарување за повеќе платен ДДВ	1.065	8.517
Побарување за повеќе платен ДД	201	155
Други побарувања од државата	2.139	2.139
Побарувања од работниците за кусоци	1.827	1.668
Побарувања од вработени за службени патувања	74	59
Побарувања од заедничко работење	-	1.365
Останати побарувања	-	384
<b>Вкупно:</b>	<b>5.306</b>	<b>14.287</b>

**23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА**

Дадените позајмици и кауции на други правни лица, како и спорни позајмици кои Друштвото ги има евидентирано како краткорочни финансиски вложувања, а се однесуваат за краткорочни позајмици на деловни партнери кои се вклучени во реализација на преземените оперативни активности. Друштвото има побарувања по основ на дадени краткорочни позајмици и кауции во износ од :

	Во илјада денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Дадени кауции на домашни правни лица	216.027	216.027
Дадени кредити на домашни правни лица	330	330
<b>Вкупно:</b>	<b>216.357</b>	<b>216.357</b>



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**31 декември 2012**

**24. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

Согласно позициите во билансните шеми врз основа на кои се изработени финансиските извештаи за деловната 2012 година, платените трошоци за идните периоди, се платени трошоци кои се однесуваат за период не пократок од дванаесет месеци и се однесуваат за различни пресметковни периоди и истите се состојат од:

	Во илјада денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Платени премии за осигурување	487	1.206
Временско разграничување на соодветни трошоци	1.006	1.006
<b>Вкупно:</b>	<b>1.493</b>	<b>2.212</b>

**25. ЗАЛИХИ**

	Во илјада денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Трговски стоки	1.207	1.732
Готови производи	40.241	29.975
Недовршено производство-производство во тек	16.639	15.036
Суровини и материјали	39.062	39.633
Амбалажа, автогуми и ситен инвентар на залиха	6.890	6.817
<b>Вкупно:</b>	<b>104.039</b>	<b>93.193</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**31 декември 2012**

**26. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ**

Според Решението на Централен Регистар на РМ основната главнина на Друштвото изнесува 797.859.840 денари ( 398.712 обични + 117.288 приоритетни и резервирани акции за поранешни сопственици = 516.000 акции x 25,56 евра (номинална вредност по акција) = 13.188.960 евра x 60,489936 ден/евр= 797.859.840 денари). А структурата според Акционерската книга на 31 Декември 2012 и 2011 година е следната

Акционери	Структура %		Број на акции		Во Еур	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Акционери физички лица	17.56%	16.80%	90.584	86.671	2.315.981	2.215.311.
Акционери правни лица	40.02%	38.70%	206.528	199.688	5.278.222	5.104.025.
Благој Ѓорев сопствени акции	19.69%	21.77%	101.600	112.353	2.596.906	2.871.743.
Фонд ПИОМ	1,94%	1,94%	10.000	10.000	255.600	255.600
Министерство за финансии	-	20,79%	2	107.288	51	2.742.281
Акционери Поранешни сопственици на приоритетни акции	20.79	-	107.286	-	2.742.230	-
<b>Вкупно основна главнина</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>	<b>3.188.960</b>	<b>13.188.960</b>

Во акционерскиот капитал на Благој Ѓорев иматели на обични акции- правни лица во вкупен број 11 имаат сопственост од 40.02% , 34 физички лица поседуваат 17.56% од вкупниот број на обични акции од кои едно лице со над 5% .

Според книговодствената евиденција Друштвото со состојба на 31 Декември 2011 година ја има следната структура на капиталот :

	31 декември 2012	Во илјади денари 31 декември 2011
Акционерски капитал	338.178	338.178
Законски резерви	107.584	107.584
Ревализациони резерви	4.999	4.999
Акумулирана добивка/загуба	192.975	192.730
Добивка /загуба за финансиската година	(13.503)	245
<b>Вкупно:</b>	<b>630.233</b>	<b>643.736</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2012**

**27. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Долгорочни кредити со девизна клаузула	78.122	96.916
Тековен дел од долгорочни кредити	(67.512)	(59.237)
<b>Вкупно</b>	<b>10.610</b>	<b>37.679</b>

Врз основа на Договорот за основниот рамковен револвинг кредит бр.08/3559/2 од 06.09.2010 година, 08-2774 од 28.06.2011 година и 08-4605/2 од 26.11.2011 година, се повлечени повеќе кредитни партии во вкупен износ од 78.122 илјади денари. Тековниот дел на долгорочните кредити во износ од 67.512 илјади денари се однесува на оние обврски по долгорочни кредити кои доспеваат за плаќање во текот на 2013 година (види белешка 30) .

**28. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИТЕ**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Обврски спрема добавувачи во земјата	116.891	118.622
Обврски спрема добавувачи. во странство	2.748	15.209
Обврски за примени аванси од купувачи	17.460	1.025
Примени аванси од купувачи во земјата	593	8.207
Примени аванси од купувачи во странство	97	205
Обврски за нефактурирани стоки	-	1.462
<b>Вкупно:</b>	<b>137.789</b>	<b>144.730</b>

**29. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
За даноци и придонеси од плата	741	836
Обврски за прсонален данок на доход	85	44
Обврски за ддв	23	-
Обврски за данок од добивка	311	-
Обврски спрема работници	2.260	2.507
За награди на бордот на директори	553	395
Учество во резултатот(партицип.акции)	3.335	3.335
Обврски за камати по краткорочни кредити	1.466	1.770
<b>Вкупно:</b>	<b>8.774</b>	<b>8.887</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2012**

**30. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ**

Друштвото за да може непречено да ги извршува редовните активности користи туѓи средства од кои најмногу банкарски средства и тоа краткорочни кредити.

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Обврски по револвинг кредити	112.347	97.285
Тековен дел од долгорочни кредити	67.512	59.237
Останати краткорочни финансиски обврски	728	-
<b>Вкупно:</b>	<b>180.587</b>	<b>156.522</b>

Обврските по краткорочни кредити се состојат од:

-Краткорочни кредити за обртни средства од Стопанска Банка АД Битола, во износ од 98.448 илјади земени врз основа на основниот Договор за рамковен револвинг кредит 08-3559/2 од 06.09.2010 година, 08-2774 од 28.06.2011 година и 08-4605/2 од 26.11.2011 година и анексите склучени кон основниот договор

- Краткорочен кредит од Шпаркасе Банка АД Скопје во износ од 13.905 илјади денари.

Краткорочна финансиска обврска кон дирекција за стокови резерви во износ од 728 илјади денари.

-Тековен дел од долгорочни кредити во износ од илјади денари кој доспева за плаќање во 2013 година во износ од 67.512 (Види белешка 27)

Како обезбедување на рамковниот револвинг кредит Друштвото има правни оптоварувања врз недвижностите, постројките и опремата.

**31. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Пресметани а одложени плаќања на трошоци	62	62
<b>Вкупно:</b>	<b>62</b>	<b>62</b>

**32. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ**

Друштвото прави напори за усогласување на побарувањата и обврските при што поголем број на купувачи и доверители се усогласуваат со навееените салда. Не се утврдени неизвесни обврски кои можат да влијаат на редовното работење на Друштвото.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**31 декември 2012**

**33. ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

Друштвото остварува трансакции со поврзани субјекти во нормалниот тек на работење под услови кои не се разликуваат од условите кои им се нудат на неповрзаните субјекти. Трансакциите со поврзани субјекти во годините што завршуваат на 31 декември 2012 и 2011 се како што следи:

**ПОБАРУВАЊА**

*Побарувања од купувачи*

	31 Декември 2012	Во илјади денари 31 Декември 2011
Варади ДОО Штип	577	-
Калист Дооел Велес	1.076	1.076
Агро Ели Дооел Велес	-	983
Пакомак Скопје	19	13
Малина 99 Доо Велес	2.413	4.567
<b>Вкупно:</b>	<b>4.085</b>	<b>6.639</b>

*Побарувања за дадени аванси на добавувачи*

	31 Декември 2012	Во илјади денари 31 Декември 2011
Агро Ели Дооел Велес	2.651	1
<b>Вкупно:</b>	<b>2.651</b>	<b>1</b>

**ОБВРСКИ**

*Обврски спрема добавувачи*

	31 Декември 2012	Во илјади денари 31 Декември 2011
Варади Доо Штип	791	8.407
Пакомак Доо	339	300
Малина 99 Доо Велес	1.022	301
<b>Вкупно:</b>	<b>2.152</b>	<b>9.008</b>



# ПИ БЛАГОЈ ЃОРЕВ А.Д.- ВЕЛЕС

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината што завршува на 31 декември 2011 година и**  
**Извештај на независните ревизори**

Април, 2012, Куманово

## СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	i - ii
Извештај за сеопфатна добивка	1
Биланс за финансиска состојба	2
Извештај за промените во главнина	3
Извештај за паричните текови	4
Белешки кон финансиските извештаи	5-25



**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ****До членовите и раководството на ПИ Благој Ѓорев АД- Велес**

Извршивме ревизија на приложените финансиските извештаи (стр.1 до 4) на **ПИ Благој Ѓорев АД- Велес** (во понатаможниот текст “Друштвото”), што се состојат од Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за финансиска состојба на 31 Декември 2011 година, Извештај за промените во главнината, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

*Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

*Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ**

**До членовите и раководството на ПИ Благој Ѓорев АД- Велес  
(продолжение)**

*Основа за квалификувано мислење*

Друштвото искажува побарувања за дадени аванси за набавка на сировини и репроматеријали во износ од 27.082 илјади денари дадени на правни лица, чие враќање или исполнување на обврската од страна на примателите на аванси не е извесна.(Белешка?????)

Друштвото искажува краткорочни финансиски вложувања за дадени кредити, депозити и кауции во износ од 216.357 илјади денари од кои најголемиот износ од 216.027 илјади денари отпаѓа на дадени кауции во АД Јака Радовиш. За овој износ не сме доволно добро уверени дека ќе биде вратен на Друштвото.(Белешка?????)

Друштвото во Извештајот за финансиската состојба, откупените сопствени акции во износ од 111.284 илјади денари ги искажува како долгорочни финансиски вложувања. Истите треба директно да се признаат во главнината, како намалување на основната главнина на Друштвото.(Белешка 17)( МСС 32)

*Мислење*

Според наше мислење, освен за ефектот на финансиските информации наведени во претходните три параграфи, финансиските извештаи на Друштвото ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ден 31 декември на ПИ Благој Ѓорев А.Д.- Велес 2011 година, резултатите од работењето, како и паричните текови и промените во главнината за годината што завршува тогаш, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се применуваат во Република Македонија.

**Ревизија Андоновски ТП**

**Ката Андоновска  
Овластен ревизор  
Директор**

Куманово  
14.05.2012год.

**Ката Андоновска  
Овластен ревизор**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТАНА ДОБИВКА**  
**За Година што завршува на 31 декември 2011**  
**(во илјади Денари)**

	<u>Белешка</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>Приходи</b>			
Приходи од продажба	3.1;8	644.164	542.947
Останати оперативни приходи	9	4.985	4.755
<b>Вкупни оперативни приходи</b>		<b>649.149</b>	<b>547.722</b>
<b>Трошоци</b>			
Трошоци од разлика на почетни и крајни залихи		41.650	(45.838)
Набавна вредност на продадени стоки	10	9.252	5.622
Потрошени материјали енергија и ситен инвентар	3.2;11	474.634	469.426
Транспортни и други услуги	3.2;12	6.316	5.271
Трошоци за амортизација	3.9;19	19.568	21.240
Трошоци за вработени	3.5;13	48.299	48.638
Други трошоци од оперативно работење	14	33.948	30.695
Останати деловни расходи		-	
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>		<b>633.667</b>	<b>535.054</b>
Добивка од оперативно работење		15.482	12.668
<b>Нето приходи/финансиски трошоци</b>		<b>(14.882)</b>	<b>(12.161)</b>
Добивка пред оданочување		600	507
Данок на добивка	3.6;16	(355)	(267)
<b>Нето добивка за година</b>		<b>245</b>	<b>240</b>
Останата сеопфатана добивка пред оданочување			-
Данок на добивка на останата сеопфатана добивка (10%)			-
<b>Нето сеопфатна останата добивка</b>			<b>-</b>
<b>Сеопфатана добивка</b>		<b>245</b>	<b>240</b>

*Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи се потпишани од:

Генерален директор

Финансов директор

**БИЛАНС ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**  
**На 31 декември 2011**  
**(во илјади Денари)**

	<u>Белешка</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<i>Долгорочни средства</i>			
Нематеријални средства		1.385	1.267
Недвижности, постројки и опрема	3.9;19	376.491	373.085
Долгорочни вложувања	20	122.217	132.641
<b>Вкупно долгорочни средства</b>		<b>500.093</b>	<b>506.993</b>
<i>Тековни средства</i>			
Парични средства и еквиваленти на парични средства	3.10;21	50.641	53.275
Побарувања од купувачи	3.11;22	87.750	84.439
Побарувања за дадени аванси	23	27.083	27.082
Останати краткорочни побарувања	3.11;24	14.287	18.586
Краткорочни финансиски вложувања	25	216.357	216.357
Активни временски разграничувања	26	2.212	2.978
Залихи	3.12;27	93.193	142.188
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>491.523</b>	<b>544.905</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>991.616</b>	<b>1.051.898</b>
<b>СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА</b>			
Основна главнина (Уплатен капитал)	3.13;28	338.178	338.177
Задолжителна резерва	3.13;28	112.583	112.583
Акумулирана добивка	28	192.730	193.026
Добивка за финансиска година		245	240
<b>Вкупна сопственичка главнина</b>		<b>643.736</b>	<b>644.026</b>
<b>ОБВРСКИ</b>			
<i>Долгорочни обврски</i>			
Долгорочни кредити	3.14;29	37.679	135.156
<b>Вкупно долгорочни обврски</b>		<b>37.679</b>	<b>135.156</b>
<i>Тековни обврски</i>			
Обврски кон добавувачи	3.14;30	144.730	175.095
Останати тековни обврски	31	7.117	6.551
Обврски по краткорочни кредити	3.15;32	158.292	91.008
ПВР	33	62	62
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>310.201</b>	<b>272.716</b>
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ</b>		<b>347.880</b>	<b>407.872</b>
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ И СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА</b>		<b>991.616</b>	<b>1.051.898</b>

*Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи се потпишани од:

Генерален директор

Финансов директор

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА**

**Година што завршува на 31 декември 2011**

**(Во илјади денари)**

	<u>Основна Главнина</u>	<u>Останат капитал</u>	<u>Ревалоризациона резерва</u>	<u>Законска резерва</u>	<u>Акумулирана добивка</u>	<u>ВКУПНО</u>
<b>На 1 јануари 2010</b>	<b>338.177</b>	<b>0</b>		<b>110.520</b>	<b>195.089</b>	<b>643.786</b>
Нето добивка за годината	-	-	-	-	240	240
Зголемување на законска резерва	-	-	-	2.063	(2.063)	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	-		
<b>На 31 декември 2010</b>	<b>338.177</b>	<b>0</b>		<b>112.583</b>	<b>193.266</b>	<b>644.026</b>
Нето добивка за годината	-	-	-	-	-	-
Намал.на акумулирана добивка-корекциј	-	-	-	-	(535)?????	(535)
Нето добивка за годината	-	-	-	-	-	-
Сеопфатна добивка за годината	-	-	-	-	-	-
<b>На 31декември 2011</b>	<b>338.177</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>112.583</b>	<b>192.976</b>	<b>643.736</b>

*Бележките кон финансиските извештаи  
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи се потпишани од:

Генерален директор

Финансов директор

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**Година што завршува на 31 декември 2011**  
**(Во илјади денари)**

Позиција	2011	2010
<b>А) Готовински текови од деловни активности</b>	<b>40.763</b>	<b>6.338</b>
Доивка /загуба по оданочувањето	245	184
Амортизација	19.568	21.240
Ревалоризација на амортизација	-	-
Намалување (зголемување) на залихите	48.995	(44.350)
Намалување (зголемување) на побарувањата од купувачите	(3.311)	12.620
Намалување (зголемување) на побарувањата од поврзани субјекти		
Намалување(зголемување) на побарувања за аванси		
Намалување(зголемување) на останати краткорочни побарувања	4.299	(5.017)
Намалување (зголемување) на АВР	766	(993)
Зголемување (намалување) обврски спрема добавувачи	(30.365)	11.953
Зголемување (намалување) обврски за примени аванси		-
Зголемување(намалување) на останати краткорочни обврски	566	(1.975)
Зголемување(намалување) на ПВР		-
<b>Б) Готовински текови од инвестициони активности</b>	<b>(17.505)</b>	<b>(10.596)</b>
Директни набавки на нематеријални средства	(20.027)	(1.066)
Продажба на материјални и нематеријални средства	3.556	-
Намалување(зголемување) на долгорочни вложувања	(1034)	(9.530)
Намалување (зголемување ) на долгорочни побарувања		
Намалување(зголемување) на кратк.финансиски вложувања		
Тековен имот		
<b>В) Готовински текови од финансиски активности</b>	<b>(25.892)</b>	<b>19.498</b>
Зголемување (намалување) на капитал		
Зголемување (намалување) на краткорочни и долгорочни кредити	(30.193)	32.285
Зголемување (намалување) на камати и курсни разлики		(12.161)
Стекнување на малцински интереси		
Исплатени дивиденди		(626)
Продажба (откуп) на сопствени акции	4.301	
<b>Зголемување (намалување) на парични средства 3.10;17</b>	<b>(2.634)</b>	<b>2.564</b>
<b>Парични средства на почетокот на годината 3.10;17</b>	<b>53.275</b>	<b>50.711</b>
<b>Парични средства на крајот на годината 3.10;17</b>	<b>50.641</b>	<b>53.275</b>

*Белешките кон финансиските извештаи  
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи се потпишани од:

*Пар.тек не се сложува за 3332 илјади- осн.сред.кои не се платени при набавка ???????*

**ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО**

Фабриката за масло Благој Ѓорев А.Д. од Велес, согласно Решение Трег. Бр.3142/96 од 15.11.1996 година, на Основен суд Скопје 1 од Скопје е запишано како Акционерско друштво кое е усогласено со одредбите на Законот за трговски друштва (Сл.весник на Р.М. 28/96) како единствен правен следбеник на Фабриката за масло Благој Ѓорев од Велес.

Согласно Актот бр.02-973/1 од 18.1.1998 година, фабриката за масло Благој Ѓорев А.Д.-Велес врши усогласување на работењето на друштвото со одредбите од законот за трговските друштва (Сл.весник на Р.М. 28/96, 7/97 и 21/98) Во Основниот суд Скопје 1-Скопје, со Решение Трег бр. 11239/98 од 09.03.199 година во трговскиот регистар на стопански субјекти на регистарска вошка бр. 020010578/4-03-000 е запишано друштвото:

***Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ А.Д. - ВЕЛЕС***

Седиште на друштвото е во влес на ул.Алексо Демниевски бр.18.

Матичен број на Друштвото е 4055306, а со решение бр.01-2960/7 од 16.03.1999 година на Завод за статистика на Република Македонија за извршена промена кај деловниот субјект, запишана е основната дејност која според најновата НКД е

***10.41- производство на масла и масти***

Покрај основната дејност во внатрешниот правен промет Друштвото има регистрирано дејности во надворешно-трговски промет.

Управувањето и раководењето на Друштвото е регулирано со Статутот на Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ А.Д. -Велес донесен со Одлука бр.02-973/1 на Собрание на акционери одржано на 18.12.1998 година, усогласен во 2010 година согласно член 606 од Законот за Трговски Друштва (Сл.Весник на Р.М. 28/04) Согласно одредбите на Статутот, Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ А.Д. Велес има едностепен систем на управување и тоа:

а) Собрание на акционери и

б) Одбор на Директори

Одборот на Директори го сочинуваат извршни и неизвршни членови. За овластено лице на Друштвото е именуван Горанчо Лазов:

Име и презиме	Извршни/ неизвршни директори во ОД
Горанчо Лазов	Извршен директор без ограничувања
Никола Варадинов	Независен-неизвршен член
Дилба Јорданова	Неизвршен член-Претседател на одбор на директори
Васил Миовски	Неизвршен член
Гордана Лазова	Независен-неизвршен член

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****31 декември 2011****ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО****Акционерски капитал**

Согласно изводот од сметката, односно Акционерската книга на Прехранбена индустрија Благој Ѓорев А.Д.-Велес која се води при Централниот депозитар за хартии од вредност-Скопје, Друштвото има издадено вкупно 516.000 акции со номинална вредност од 25,56 евра по акција или вкупно запишано акционерски капитал во износ од 13.188.960 ЕУР, а структурата на издадените акции е како следува:

398.712	обични акции во износ од	10.191.078 EUR	или	77,27%
117.288	приоритетни партиципативни акции во износ од	2.997.881 EUR	или	22,73%

Приоритетните партиципативни акции, кои согласно законските одредби носат права но и обврски немаат право на глас, а ги поседуваат Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија во износ од 10.000 акции и Министерството за финансии на Република Македонија во износ од 107.288 акции. Приоритетните партиципативни акции на Министерството за финансии на Република Македонија, кои ги стекна со престанувањето со работа на Агенцијата за приватизација на Република Македонија на претпријатија со општествен капитал во суштина претставуваат резервираниот дел од вкупно издадените акции за поранешните сопственици на фабриката за масло кои им следуваат согласно Законот за денационализација и истите сеуште се спорни.

Меѓутоа согласно позитивните законски прописи како имател на тие акции се до решавањето на постапката за денационализација, се јавува Министерството за финансии без право на глас.

Со одлука бр.02-322/10 од 15.03.2004 година на Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност А.Д.-Скопје, Друштвото е исклучено од котација на официјалниот пазар на долгорочни хартии од вредност и е упатено своите акции да ги котира на Неофицијалниот пазар од причина што со номиналната вредност утврдена на износ од 25,56 ЕУР /по акција не е извршена ниту една трансакција во последните 6(шест) месеци.

Тргувањето со обичните акции издадени од ПИ БЛАГОЈ ЃОРЕВ А.Д.- Велес се врши на неофицијалниот пазар на долгорочни хартии од вредност на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност А.Д. Скопје, при што не се менува вредноста на запишаниот капитал по основ на издадените акции туку структурата на имателите на акциите, односно акционерите.

Структурата и висината на акционерскиот капитал кој во суштина ја претставува основната главнина на ПИ БЛАГОЈ ЃОРЕВ А.Д.- Велес евидентирана во книговодството на Друштвото не одговара на Потврда бр.09-256/1 од 07.12.2001 година издадена од Агенцијата на Република Македонија за приватизација.

Напред изнесените позначајни податоци од за Друштвото се поврдени со Тековната состојба на правното лице од трговскиот регистар и регистарот на други правни лица издадена од Централниот регистар на Република Македонија регионална регистрациона канцеларија во Велес бр.0806-08/616/1 од 06.03.2012 година.

Друштвото применува ИСО и ХАССАП( Hazard Analysis and Critical Control Points) стандарди, како систематски превентивен пристап што се применува во прехранбената индустрија за идентификување на потенцијални ризици и превземање на соодветни активности со цел да се елиминира или намали ризикот



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****31 декември 2011****2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****2.1 Основа за подготовка и презентација за финансиските извештаи**

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите 469, став 3 од Законот за Трговски друштва на Република Македонија (Сл.весник на Р.М. бр.28/04, 84/05, 25/07 и 87/08) и Правилникот за водење сметководство (Сл.весник на Р.М. 159/09). Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување од 2009 година утврдени од одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ).

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија. Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

**2.2 Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност.

**2.3 Користење на проценки и расудувања**

При подготвување на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост.

Во текот на периодите одредени проценки можат да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на кои била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдување на нето добивка или загубата во периодот на промената или во идните периоди доколку промената влијае на истите.

**2.4. Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката на континуитет на работењето, односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

**2.5 Споредбени показатели**

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31.12.2010 година се ревидирани и истите претставуваат основа за споредба со ревидираните финансиски извештаи на 31.12.2011 година.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2011

**3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 година се изнесени во резимето резимето на значајните сметководствени политики наведени во текстот од оваа белешка.

**3.1 Политика на признавање на приходи**

Приходи од продажба на производи се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка кога значајни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои занчајна неизвесност за наплата и можно враќање на производите. Цените на стоките, производите и услугите на Друштвото во најголем дел се слободно формираат според понудата и побарувачката на пазарот. Приходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот прилив на средства.

**3.2 Политика на признавање на расходи**

Расходите произлегуваат од основната дејност на Друштвото се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска и истата може веродостојно да се измери. Расходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот одлив на средствата.

**3.3 Трансакции во странска валута**

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот на финансиската состојба.

Нето позитивни и негативни курсни разлики, кои произлегуваат од конверзија на износите искажани во странска валута, се вклучуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот на настанување.

Официјалните девизни курсеви користени при искажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута, на 31 декември 2011 и 2010 се следните:

В а л у т а	Во денари	
	31 декември 2011	31 декември 2010
ЕУР	61,5050	61,5050
УСД	47,5346	46,3140

**3.4 Користи на вработените**

Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Сите краткорочни користи на вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користи.

Друштвото исто исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото нема резервирано средства за ваквите отпремнини, бидејќи смета дека истите нема да имаат значаен ефект врз финансиските извештаи.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2011

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

#### 3.5 Тековен и одлижен данок од добивка

Данок на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10%(2010: 10%) се пресметува на основа на непризнаените трошоци утврдени во Даночниот биланс и во случај кога се врши распределба на добивката за исплата на дивиденда.

#### 3.6 Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој се одобрени од страна на Собрание на акционери. Дивидендите за годината што се прогласуваат по дата на изготвување на Извештајот за финансиската состојба ,се обелоденуваат како настан по дата на Извештајот за финансиска состојба.

#### 3.7 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност од датумот на набавка.

Трошоците за редовно одржување и поправки на недвижностите, постројките и опремата се евидентираат на товар на деловните трошоци во моментот на нивното настанување. Издаатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Приходите или трошоците остварени со отуѓувањата на НПО се евидентираат со останатите приходи од оперативно работење или оперативни трошоци,соодветно Амортизацијата се пресметува врз основа на праволиниска метода, со примена на стапки на амортизација, пропишани и утврдени со Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата, односно отпис на вредноста на материјалните и нематеријалните средства и Номенклатурата за средства и групата на која и припаѓаат.

Недвижностите, постројките и опремата се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис.

Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, превземени од Номенклатурата, применети на некои позначајни ставки на недвижности, постројки и опрема на Друштвото.

	2011	2010
Згради	2.5%	2.5%
Мебел и деловен инвентар	20%	20%
Компјутери	25%	25%
Деловен инвентар	10%	10%
Транспортни средства	25%	25%

#### 3.8 Долгорочни вложувања во хартии од вредност

Почетно, вложувањата се искажани по нивната набавна вредност, зголемена за трошоците за набавка (брокерски и берзански), односно според износот на вкупните парични средства платени при нивна набавка. Последователно, финансиските вложувања се искажуваат според нивната објективна вредност определена според последната просечна пазарна цена на истите на дата на составување на Извештајот на финансиската состојба, за оние вложувања за кои постои активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуални оштетувања.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2011

**3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА****3.9 Оштетувања на нефинансиски средства**

Средствата подложни на амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 Оштетувања на средствата.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања и оштетувања.

**3.10 Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти во евиденцијата ги вклучуваат парите во готово во благајната, како и депозитите на денарските средства на жиро сметките на Друштвото кои се водат кај деловните банки искажани според нивната номинална вредност.

**3.11 Побарувања од купувачи и останати побарувања**

Побарувањата од купувачите се прикажани според нивната номинална вредност. Ненаплатените побарувања од купувачите се отпишуваат врз основа на проценки и предлози на раководството и се признаваат како останати трошоци од редовно работење. Побарувањата се признаваат во износ на номиналната вредност намалена за евентуална исправка на вредност поради нивна ненаплативост односно во висина на нивната надоместлива вредност.

**3.12 Залихи**

Залихите на Друштвото се состојат претежно од залихи на готови производи, значителен дел на суровини и материјали и дел трговака стока. Залихите на суровините и материјали, како и залихите на трговската стока се искажуваат по набавна вредност, односно залихите се вреднуваат по метод на набавни цени. Набавната вредност се состои од набавна цена, неповратни даноци, трошоци за превоз и други трошоци кои настанале во врска со набавката.

Залихите на трговска стока се искажуваат по набавна вредност, односно по нето реализациона вредност, во зависност од тоа која е пониска.

Залихите на материјали се искажуваат по набавна цена, заедно со трошоците направени при нивната набавка (царина, даноци, шпедитерски трошоци, транспортни трошоци)

***Застарени залихи***

Застарените залихи се отпишуваат по пат на исправка на вредноста до нето реализационата вредност, врз основа на проценка на раководството за потенцијални оштетувања на вредноста на залихите.

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2011

**3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)****3.13 Капитал*****Основна главнина***

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на уплатениот основачки влог при формирање на Друштвото. Основната главнина на ПИ Благој Ѓорев А.Д.- Велес евидентирана во книговодството на Друштвото не усогласена со акционерскиот капитал запишан во Ц.Р.

***Задолжителна резерва***

Друштвото има задолжителна резерва, како општ резервен фонд, која се формира по пат на зафаќање на 15% од нето добивката. Издвојувањето се врши сè до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина, односно до моментот кога резервите ќе го достигнат износот кој го утврдуваат основачите на Друштвото.

До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи, по претходно донесена одлука на собранието на акционери, и за дополнување на износот утврден за исплата на дивиденди.

**3.14 Обврски по кредити и други позајмици**

Обврските по кредити се евидентирани на основа на нето добиените средства од деловните банки, намалени за трошоците на трансакцијата. Трошоците за позајмување се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка во период за кој се однесуваат. Последователно обврските по кредити се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективна каматна стапка.

Обврските по кредити се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работење на Друштвото, односно доколку доспеваат во период не подолг од 12 месеци од денот на Извештајот за финансиската состојба. Сите останати обврски по кредити се класифицираат како долгорочни.

**3.15 Обврски кон добавувачи**

Обврски кон добавувачите се прикажани како нето вредности, а се проценети по нивна номинална вредност. Неизмирениите обврски спрема добавувачите се опишуваат по основ на застареност врз основа на застареност врз основа на одлука донесена од раководството. Износите на отпишани обврски се признаваат како останати приходи во билансот на успех.

### 3. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

Главни ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните

#### 4.1 Пазарен ризик

*Ризик од промена на цените*

Ризикот од цена на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Друштвото е изложено на ценовен ризик поврзан со основавачки вложувања, бидејќи има вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположиви за продажба или според пазарна вредност преку искажување на капитална добивка или загуба. Друштвото има вложување во субјекти со чии влогови се тргува на берза.

*Ризика од промена на курсевите*

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукутации на странски валути, кое сепак е ограничено поради фактот што најголем број трансакции се во евра чиј валутен курс се смета за релативно стабилен.

#### 4.2 Кредитен ризик

Основните финансиски средства на Друштвото се патични средства во банки и побарувања од купувачите кои ја претставуваат максималната изложеност по основ на кредитен ризик.

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање.

Управувањето со кредитен ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Со цел да ја осигура наплата на побарувањата, Друштвото ги спроведува и следниве дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и слично.

#### 4.3 Ризик од промена на каматни стапки

Ризикот од промена на каматните стапки претставува ризик поради кој износот на краткорочни обврски по кредити и може да се промени како резултат на промените на каматните стапки на пазарот.

Друштвото, во текот на пресметковниот период, користи значаен износ на каматноосни кредити од банки со варијабилна каматна стапка, и е изложено на можен ризик од промена на каматни стапки.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ****31 декември 2011****4. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ИСТИТЕ –( Продолжува)****4.4 Ликвидноносен ризик**

Ликвидноносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители.

Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

И покрај отежнати услови на наплата на своите побарувања, во услови на општа недисциплина во финансиското работење на опкружувањето, Друштвото успешно изнаоѓа инструменти за избегнување на ризик од неликвидност. Друштвото управува со своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспеани обврски во секое време.

За непречено вршење на својата дејност Друштвото користи Рамковен кредит од Стопанска банка А.Д. Битола .

**4.5. Даночен ризик**

Согласно законските прописи во Р.М. Финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на одобрување на Финансиските извештаи, не е вршена контрола на данокот од ДДВ и персонален данок од доход. Според оваа, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци, камати и казни во случај на идни контроли од даночните власти, кои по својот обем во моментот не може да се предвидат. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на царинските и даночните власти за период од десет години.

**5. УТВРДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ**

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои вклучуваат побарувања од купувачи и обврски спрема добавувачи и обврски краткорочни кредити како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не постојат расположливи пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека евидентираната вредност на средствата во сметководството, не би можела да биде реализирана, се врши исправка.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се објективни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2011**

**6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Приходи од продажба на домашен пазар	619.332	502.098
Приходи од продажба на странски пазар	24.832	40.849
Приходи од употреба на сопствени производи	-	-
<b>Вкупно:</b>	<b>644.164</b>	<b>542.947</b>

**7. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Приходи од сопствени производи	-	-
Приходи од наплатени, а отпишани побарувања	2.480	3.568
Капитални добивки од продажба на хв	87	-
Приходи по основ надомест на штети	451	420
Приходи од отпис на обврски	230	56
Приходи од вишоци	1.200	-
Останати приходи	537	731
<b>Вкупно:</b>	<b>4.985</b>	<b>4.775</b>

**8. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ**

Билансната позиција, набавна вредност на продадени стоки и материјали во суштина се однесува на продадени трговски стоки и материјали во земјата..

	Во илјади денари	
	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Набавна вредност на продадени трговски стоки	<b>3.925</b>	3.980
Набавна вредност на продадени сировини и материјали	<b>5.327</b>	1.642
<b>Вкупно:</b>	<b>9.252</b>	<b>5.622</b>

**9. НЕТО ПРИХОДИ/ТРОШОЦИ ОД ЗАЛИХИ**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Залихи на почеток на година (60 и 63)	86.661	40.882
Залихи на крајот на година (60 и 63)	(45.011)	(86.660)
<b>Вкупно:</b>	<b>41.650</b>	<b>(45.838)</b>



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2011**

**10. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА,  
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОТПИСИ**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Потрошени сировини и материјали	425.319	427.805
Потрошена енергија	48.564	41.146
Отпис на ситен инвентар	751	475
<b>Вкупно:</b>	<b>474.634</b>	<b>469.426</b>

**11. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Транспортни услуги	1.413	1.579
Услуги за одржување	1.501	1.816
Трошоци за саеми	28	37
Трошоци за кирии	84	77
Други трошоци	3.290	1.762
<b>Вкупно:</b>	<b>6.316</b>	<b>5.271</b>

**12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

Платите на работниците во годината што завршува под 31.12.2011 се пресметани согласно Законот, Колективниот договор и нормативните акти на Друштвото и истите изнесуваат

	Во илјади денари	
	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Нето плата и надоместоци	31.825	32.247
Придонеси од плата	12.407	12.776
Даноци од плата	1.729	1.776
Останати надоместоци на вработените	2.338	1.839
<b>Вкупно:</b>	<b>48.299</b>	<b>48.638</b>

**13. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Трошоци за платен промет	1.171	2.018
Кирии и закупнини		
Исправка на вредност на отпишани поб.	4.361	4.725
Трошоци за реклама и пропаганда	4.056	2.905
Трошоци за репрезентација	-	1.173
Премии за осигурување на имот и	6.541	5.252

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**31 декември 2011**

менаџ.договори		
Дополнително утврдени трошоци	3.480	2.598
Капитална загуба од прод. на осн.сред.	1117	40
Капитални загуби од продажба на хв	7.551	-
Останати трошоци (449)	4.736	10.952
Останати неспомнати трошоци	935	1.032
<b>Вкупно:</b>	<b>33.948</b>	<b>30.695</b>

**14. НЕТО ПРИХОДИ/ РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ**

Расходите/приходите на финансирање се однесуваат на камати по основ на користење туѓи средства од редовно работење, и курсни разлики:

	Во илјади денари	
	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Приходи од камати	4.432	5.075
Приходи од курсни разлики	156	94
Камати од редовно работење	(18.930)	(16.903)
Расходи од курсни разлики	(540)	(427)
<b>Вкупно:</b>	<b>(14.882)</b>	<b>(12.161)</b>

**15. ДАНОК НА ДОБИВКА**

За пресметковниот период 01.01.-31.12.2011 година Друштвото има остварено добивка пред оданочување од работењето во износ од 600 илјади денари, а податоците на билансната позиција Данок на добивка на непризнаени расходи е како слдува:

	Во илјади денари	
	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Добивка/загуба пред оданочување	600	507
Данок на добивка		-
Непризнаени расходи за оданочување во ДБ	??????	2.668
Данок на непризнаени расходи во ДБ	(355)	(267)
Данок на добивка за финансиската година	<b>(355)</b>	<b>(267)</b>

Согласно домашната законска регулатива добивката пред оданочување се намалува за пресметаниот износ на данок од добивка кој се пресметува по стапка од 10% врз утврдената основа на непризнаени расходи.

**16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Нематеријалните средства се состојат од вложувања во софтвер во вредност од 732 илјади денари, со кој софтвер се поврзува целокупното работење на друштвото, од производство,комерцијала до сметководството.

Процесот на инсталирање и пробна употреба на софтверот се уште трае и нематеријалното средство се уште се води во подготовка.

(Во илјади денари)		
Софтвер во подготовка	Останати средства	ВКУПНО

Набавна вредност

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**31 декември 2011**

Состојба, 1 јануари 2011	615	1.090	1.705
Набавки	118	-	118
Пренос од /во	-	-	-
Продажба/отпис	-	-	-
Состојба, 31 декември 2011	733	1.090	1.823
Исправка на вредноста			
Состојба, 1 јануари 2011		(438)	(438)
Продажба/отпис		-	-
Трошок за годината		-	-
Состојба, 31 декември 2011		(438)	(438)
Сметководствена вредност на 31.12.2011	732	652	1.385
Сметководствена вредност на 31.12.2010	615	652	1.267

**17. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА**

(Во илјади денари)

	Инвестиц Земјиште ии во тек		Градежни објекти	Опрема	ВКУПНО
Набавна вредност					
Состојба, 1 јануари 2011	12.084	12.970	593.705	294.060	912.819
Набавки	-	-	2.396	20.847	23.243
Пренос од /во		(1.200)	-	1.200	-
Продажба/отпис	-	-	-	(3.825)	(3.825)
Состојба, 31 декември 2011	12.084	11.770	596.101	312.282	932.237
Исправка на вредноста					
Состојба, 1 јануари 2011	-	-	(298.046)	(241.688)	(539.734)
Продажба/отпис	-	-	-	3.556	3.556
Трошок за годината	-	-	(13.706)	(5.862)	(19.568)
Состојба, 31 декември 2011	-	-	311.752	243.994	555.746
Сметководствена вредност на 31.12.2011	12.084	11.770	284.349	68.288	376.491
Сметководствена вредност на 31.12.2010	12.084	12.970	295.659	52.372	373.085

Амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата се пресметува согласно методологијата и стапките утврдени со Уредбата, односно со примена на пропорционалната метода и пропишаните стапки.  
Раководството на Друштвото смета дека градежните објекти и опремата кои се во употреба на 31 Декември 2011 година не се застарени.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**31 декември 2011**

**18. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА**

Финансиските вложувања во суштина претставуваат вложувања во долгорочни хартии од вредност (акции) и останати долгорочни вложувања за потребите на станувањето

	Во илјади денари	
	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Вложување во акции и удели(сопствени)	111.284	123.028
Вложување во хартии од вредност за тргување (Житополог Тетово)	9.500	9.500
Останати долгорочни вложуваеа	133	113
<b>Вкупно:</b>	<b>122.217</b>	<b>132.641</b>

**19. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

	Во илјади денари	
	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Денарски жиро сметки	50.586	53.096
Девизна жиро сметка	44	113
Благајна	11	66
<b>Вкупно:</b>	<b>50.641</b>	<b>53.275</b>

**20. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ**

	Во илјада денари	
	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Побарувања од купувачите во земјата	144.340	134.818
Побарувања од купувачите во странство	13.603	9.238
Исправка на вредноста на побарувањата во земјата	(73.702)	(73.693)
Побарување за дадени аванси во земјата	3.304	4.548
Побарувања за дадени аванси во странство	205	9.528
<b>Вкупно:</b>	<b>87.750</b>	<b>84.439</b>

Согласно својата деловна политика Друштвото кога ќе оцени дека постои големо сомневање на можноста за наплата на побарувањата од купувачи, односно ако не постои никква можност за наплата на тие побарувања, врши исправка на вредноста на тие побарувања или вредносно усогласување на вредноста на ненаплатените побарувања.

**21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА**

	Во илјада денари	
	31 Декември 2011	31 Декември 2010
Побарување за повеќе платен ДДВ	8.517	13.115
Побарување за повеќе платен ДД	155	487
Други побарувања од државата	2.139	2.139
Побарувања од работниците за кусоци	1667	2.118
Побарувања од заедничко работење	1.365	
Останати побарувања	444	727
<b>Вкупно:</b>	<b>14.287</b>	<b>18.586</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2011**

**22. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ**

	31 Декември 2011	Во илјада денари 31 Декември 2010
Побарување за дадени аванси за репроматеријал и суровини	27.082	27.082
<b>Вкупно:</b>	<b>27.082</b>	<b>27.082</b>

**22. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

Согласно позициите во билансните шеми врз основа на кои се изработени финансиските извештаи за деловната 2011 година, платените трошоци за идните периоди, се платени трошоци кои се однесуваат за период не пократок од дванаесет месеци и се однесуваат за различни пресметковни периоди и истите се состојат од:

	31 Декември 2011	Во илјада денари 31 Декември 2010
Платени премии за осигурување	1.206	1.973
Временско разграничување на соодветни трошоци	1.006	1.005
<b>Вкупно:</b>	<b>2.212</b>	<b>2.978</b>

**23. ЗАЛИХИ**

	31 Декември 2011	Во илјада денари 31 Декември 2010
Трговски стоки	1.732	1.363
Готови производи	29.975	67.628
Недовршено производство	15.036	19.033
Суровини и материјали	39.633	48.900
Амбалажа и ситен инвентар во употреба	6.817	5.264
<b>Вкупно:</b>	<b>93.193</b>	<b>142.188</b>

**24. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ**

Според Решението на Централен Регистар на РМ основната главнина на Друштвото изнесува 797.859.840 денари ( 398.712 обични + 117.288 *приоритетни и резервирани акции* = 516.000 акции x 25,56 евра (номинална вредност по акција) = 13.188.960 евра x 60,489936 ден/евр= 797.859.840 денари). а структурарата според Акционерската книга на 31 Декември 2011 и 2010 година е следната

Акционери	Структура %		Број на акции		Во илјади Ден	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Акционери физички лица	17.56%	16.80%	90.584	86.671	2.315.327.04	2.215.310.76

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**31 декември 2011**

Акционери	40.02	38.70	206.528	199.688	5.278.855.68	5.104.025.28
правни	%	%				
лица						
	19.69	21.77	101.600	112.353	2.596.896	2.871.742.68
Благој	%	%				
Ѓорев						
сопствени						
акции						
Фонд	22.73	22.73	117.288	117.288	2.997.881.28	2.997.881.28
ПИОМ -	%	%				
приоритетн						
и акции						
<b>Вкупно</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>	<b>13.188.960</b>	<b>13.188.960</b>
<b>основна</b>						
<b>главнина</b>						

Според книговодствената евиденција Друштвото со состојба на 31 Декември 2011 година ја има следната структура на капиталот :

	<b>31 декември 2011</b>	<b>Во илјади денари 31 декември 2010</b>
Акционерски капитал	338.178	338.177
Законски резерви	112.583	112.583
Акумулирана добивка/загуба	192.730	193.026
Добивка /загуба за финансиската година	245	240
<b>Вкупно:</b>	<b>643.736</b>	<b>644.026</b>

**25. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ**

	<b>31 Декември 2011</b>	<b>Во илјади денари 31 Декември 2010</b>
Обврски по долгорочни кредити со девизна клаузула	96.916	135.156
Тековен дел од долгорочни кредити	(59.237)	0
<b>Вкупно</b>	<b>37.679</b>	<b>135.156</b>

**26. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИТЕ**

Висината на обврските спрема добавувачите во сметководството на друштвото се искажани според нивната фактурна вредност и врз основа на веродостојни документи, а истите се како што следи

	<b>31 Декември 2011</b>	<b>Во илјади денари 31 Декември 2010</b>
Обврски спрема добавувачи во земјата	118.622	156.611
Обврски спрема добавувачи во	15.209	4.448

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2011

странство		
Обврски за примени аванси од купувачи	1.025	7.603
Обврски за нефактурирани стоки	1.462	3.317
Примени аванси од купувачи од странство	205	129
Примени аванси од купувачи во земја	8.207	2.987
<b>Вкупно:</b>	<b>144.730</b>	<b>175.095</b>

## 27. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	31 Декември 2011	Во илјади денари 31 Декември 2010
За даноци и придонеси од плата	836	918
За други даноци и придонеси	44	(906)
За данок на добивка	-	-
Обврски спрема работници	2.507	2.634
За награди на бордот на директори	395	626
По основ на учество во резултатот(партицип.акции)	3.335	3.335
<b>Вкупно:</b>	<b>7.117</b>	<b>6.607</b>

## 28. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

Друштвото за да може непречено да ги извршува редовните активности користи туѓи средства од кои најмногу банкарски средства и тоа краткорочни кредити.

	31 Декември 2011	Во илјади денари 31 Декември 2010
Обврски по револвинг кредити	99.055	91.008
Тековен дел од долгорочни кредити	59.237	-
<b>Вкупно:</b>	<b>158.292</b>	<b>91.008</b>

## 29. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	31 Декември 2011	Во илјади денари 31 Декември 2010
Пресметани а одложени плаќања на трошоци	62	62
<b>Вкупно:</b>	<b>62</b>	<b>62</b>

## 30. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Друштвото прави напори за усогласување на побарувањата и обврските при што поголем број на купувачи и доверители се угласуваат со наведените салда. Не се утврдени неизвесни обврски кои можат да влијаат на редовното работење на

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**31 декември 2011**

Друштвото.